



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП

Број 39/2015

Пробиштип 23.11.2015 година

Излегува по потреба

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2005) и член 38, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005), Градоначалникот на општина Пробиштип го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

За објавување на актите на Советот на општина Пробиштип

I. Се објавуваат актите донесени од Советот на општина Пробиштип на седницата бр.39 одржана на ден 20.11.2015 година, во Службен гласник на општина Пробиштип и тоа:

1. Одлука за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Пробиштип за период од 01.01.2015 година до 30.09.2015 година бр.26-1232/3;
2. Одлука за изменување и дополнување на Буџетот на општина Пробиштип за 2015 година бр.26-1232/4-1;
3. Одлука за давање согласност на Финансискиот Извештај на ЈКП „Никола Карев“ – Пробиштип за период од 01.01.2015 година до 30.09.2015 година бр.26-1232/5;
4. Одлука за утврдување на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка бр.26-1232/6;
5. Одлука за формирање на општински совет за превенција на детско престапништво бр.26-1232/7;
6. Изменување и дополнување на Акционен план за извршување на јавни работи бр.26-1232/8;
7. Одлука за отстапување на недвижен имот на трајно користење и стопанисување на ЈКП „Никола Карев“ бр.26-1232/9;
8. Одлуки за вклопување на бесправно изграден објект – Блажа Јордановски бр.26-1232/10-1;
9. Одлуки за вклопување на бесправно изграден објект – Александра и Силвана Лазаревиќ бр.26-1232/10-2;
10. Одлуки за вклопување на бесправно изграден објект – Орце Малинов бр.26-1232/10-3;
11. Одлука за утврдување на измена и дополнување на Нацрт – деталниот урбанистички план за дел од Блок 2.1 (градежни парцели бр.19,20,21,22 и 23)-Пробиштип бр.26-1232/10-4;
12. Одлука за Избор на грб и знаме на општина Пробиштип бр.26-1232/11;
13. Програма за урбанистичко планирање за 2016 година бр.26-1232/12;
14. Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Пробиштип за 2016 година бр.26-1232/13-1;
15. Програма за одржување на јавно зелени површини и озеленување на нови површини за 2016 година бр.26-1232/14;
16. Програма за изградба и одржување на општински патишта и улици за 2016 година бр.26-1232/13-2;
17. Програма за одржување на хигиената на јавните сообраќајни површини во општина Пробиштип за 2016 година бр.26-1232/15;
18. Програма за изградба и одржување на улично осветлување за 2016 година бр.26-1232/16;
19. Програма за Локален Економски Развој за 2016 година бр.26-1232/17;
20. Годишен план за енергетска ефикасност за 2016 година бр.26-1232/18;
21. Програма за одбележување на празници, манифестации и настани во општина Пробиштип за 2016 година бр.26-1232/19;
22. Програма за спроведување на активностите на спортските друштва во општина Пробиштип и за активностите на општината во спортот за 2016 година бр.26-1232/20;
23. Програма на Советот за јавно здравје за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во 2016 година бр.26-1232/21-1;
24. Под Програма за спроведување на мерки за заштита на населението од заразни болести на територијата на општина Пробиштип за 2016 година (Дезинфекција, дезинсекција и дератизација) бр.26-1232/21-2;
25. Акционен план на конкретни активности што ќе ги реализира ОСБСП за 2016 година бр.26-1232/22;
26. Програма за активностите на општина Пробиштип во областа на заштитата и спасувањето и ревитализацијата на Општината по елиминирање на кризи за 2016 година бр.26-1232/23;
27. Акционен план за социјална заштита за 2016 година бр.26-1232/24;
28. Програма за работа на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите за 2016 година бр.26-1232/25;
29. Програма за работа на одделението за инспекциски работи на општина Пробиштип за 2016 година бр.26-1232/26;
30. Заклучоци од Комисијата за молби и барања бр.26-1232/27-(1-21);
31. Одлука за спроведување на стратегиска оцена на влијание на животната средина бр.26-1232/28.

II. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 08-1232/30
23.11.2015 година
ПРОБИШТИП

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ПРОБИШТИП
Тони Тоневски с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 7 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.5/2002) и член 32, став 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.61/2004, 96/04, 67/07 и 156/09 и 47/11), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 20.11.2015 година, ја донесе следната :

О Д Л У К А

За усвојување на кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Пробиштип за периодот од 01.01.2015 година до 30.09.2015 година

Член 1

Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Пробиштип за периодот од 01.01.2015 година до 30.09.2015 година.

Член 2

Планираните и остварени приходи односно извршените расходи по видови се искажани во билансот на приходите и расходите и тоа како што следува во дадените прилози.

Член 3

Одлуката стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

**Број 26-1232/3
20.11.2015 година
ПРОБИШТИП**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002) член 90 од Статутот на општина Пробиштип (Службен гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и 29 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (Службен весник на РМ бр.61/2004, 96/2004 и 67/2007, 156/09, 47/2011), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 20.11.2015 година, донесе:

О Д Л У К А

**За ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА БУЏЕТОТ
На општина Пробиштип за 2015 година**

1. Општ дел

Член 1

Во Буџетот на општина Пробиштип за 2015 година се вршат следниве измени:

	БУЏЕТ	РЕБАЛАНС
I.ВКУПНИ ПРИХОДИ	266.382.876	243.990.876
Даночни приходи	29.400.000	31.000.000
Неданочни приходи	11.300.000	13.000.000
Капитални приходи	38.505.000	15.819.508
Приходи од дотации	118.723.566	119.611.566
Трансфери	38.149.400	53.957.892
Приходи од донации	30.304.910	10.601.910
II.ВКУПНИ РАСХОДИ	287.182.876	260.790.876
Од утврдени намени	286.882.876	260.490.876
Резерви	300.000	300.000
III. ДЕФИЦИТ	- 20.800.000	-16.800.000
Прилив	20.800.000	16.800.000

Домашни приливи	22.800.000	16.800.000
Приливи од странски заем	0	0
Одлив	2.000.000	0
Отплата на главница	2.000.000	0

Член 2

Приходите на Буџетот по видови на приходи се утврдени во билансот на приходи, а расходите по основни намени се утврдени во билансот на расходи во колоната ребаланс и тоа како што следува во прилозите.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Пробиштип.

Број 26-1232/4
20.11.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 5 став 3 и член 11 од Законот за јавни претпријатија (Службен весник на РМ бр.38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 06/12, 112/13 и 41/14), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 20.11.2015 година, расправајќи по Финансиски Извештај на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип за периодот од 01.01.2015 година до 30.09.2015 година бр.26-1219/1 од 06.11.2015 година, ја донесе следната :

О Д Л У К А

За давање согласност на Финансискиот извештај на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип за периодот од 01.01.2015 година до 30.09.2015 година

Член 1

СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Финансискиот извештај на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип за периодот од 01.01.2015 година до 30.09.2015 година бр.26-1219/1 од 06.11.2015 година.

Член 2

Составен дел на оваа Одлука е Финансискиот извештај на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип за периодот од 01.01.2015 година до 30.09.2015 година бр.26-1219/1 од 06.11.2015 година усвоен со Одлука од страна на Управниот одбор на претпријатието бр.02-786/1 од 02.11.2015 година.

Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-1232/5
20.11.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 6 став 1 и 3 од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник на РМ“ бр.79/09), член 14 и 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 од Статутот на општина Пробиштип („Службен гласник на општина Пробиштип“ бр.4/2005) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 20.11.2015 година ја донесе следната

О Д Л У К А

за утврдување на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка

Член 1

Советот на општина Пробиштип го утврдува Предлогот за меѓуопштинска соработка, поднесен од градоначалникот на општина Крива Паланка бр.08-2468/1 од 17.09.2015 година меѓу општина Крива Паланка и општина Пробиштип, донесен од Советот на општина Крива Паланка со Одлука бр.07-2397/55 од 17.09.2015 година.

Член 2

По утврдувањето на Предлогот за меѓуопштинска соработка општина Пробиштип и општина Крива Паланка да склучат меѓусебен Договор, согласно Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник на РМ“ бр.79/09).

Член 3

Составен дел на оваа Одлука се Предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка на градоначалникот на општина Крива Паланка бр.07-2397/53 од 17.09.2015 година и Одлуката за утврдување на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка, донесена од Советот на општина Крива Паланка бр.07-2397/55 од 17.09.2015 година.

Член 4

Одлуката влегува во сила со објавување во Службен гласник на општина Пробиштип.

Број 26-1232/6
20.11.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 158 и 159 од Законот за правда за децата (Службен весник на РМ бр. 148/13) и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Пробиштип (Службен гласник на општина Пробиштип бр.4/2005), Сов етот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 20.11.2015 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

За формирање на општински совет за превенција на детско престапништво во општина Пробиштип

Член 1

Се формира општински совет за превенција на детско престапништво во општина Пробиштип во состав од 7 члена .

Мандатот на членовите на Советот изнесува 5 години со право на повторен избор.

Во состав на општинскиот совет да бидат именувани по:

- 1 претставник од Министерството за внатрешни работи – Полициска станица од општа надлежност во Пробиштип,
- 1 претставник од Меѓуопштинскиот центар за социјални работи во Пробиштип,
- 1 претставник од Советот на родители од ООУ „Браќа Миладиновци“ од Пробиштип,
- 1 претставник од Советот на родители од ООУ „Никола Карев“ од Пробиштип
- 1 претставник од Советот на родители од СОУ „Наум Наумовски – Борче“ од Пробиштип
- 1 претставник од Унијата на средношколци во Пробиштип
- 1 претставник од Советот на млади на општина Пробиштип
- 1 претставник од адвокатска комора на РМ и јавен обвинител кој работи во областа на детската деликвенција.

Координатор на активностите во врска со работата на општинскиот совет да биде лице определено од Одделението за јавни дејности при општина Пробиштип.

Член 2

Од редовите на членовите на Советот на првата седница се избира претседател со мандат од 2 години со право на повторен избор.

Член 3

Општинскиот совет е должен да изготви годишна програма за работа која ќе ја усвои Советот на општина Пробиштип.

За својата работа Советот усвојува Деловник за работа .

Најмалку еднаш годишно општинскиот совет за превенција на детско престапништво поднесува Извештај до Советот на општина Пробиштип и до Државниот совет за превенција на детско престапништво.

Член 4

Одлуката влегува во сила 8 дена од објавување во Службен гласник на општина Пробиштип.

Број 26-1232/7
20.11.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 83 и 84 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност (Сл.Весник на РМ бр.37/97, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008, 161/2008, 50/10, 88/10, 51/11 и 11/2012, 112/2014), Програмата за изградба и одржување на општински патишта и улици и Програмата за одржување на хигиената на јавните сообраќајни површини во општина Пробиштип за 2015 година, Советот на општина Пробиштип на седницата што се одржи на ден 20.11.2015 година ги донесе следните:

ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЈАВНИ РАБОТИ

Се врши изменување и дополнување на Акциониот план за извршување на јавни работи на територијата на општина Пробиштип за 2015 година, донесен од Советот на општина Пробиштип бр.26-404/21 од 18.03.2015 година, објавен во Службен Гласник на општина Пробиштип бр.30/2015 и Изменувањето и дополнувањето на акциониот план за извршување на јавни работи, донесен од Советот на општина Пробиштип бр.26-570/10 од 30.04.2015 година, објавени во Службен гласник на општина Пробиштип бр.31/2-15 и тоа на следниот начин.

За извршување на програмските активности потребно е продолжување на крајниот рок. Имено ставката за ангажирање на лицата „не повеќе од 6 месеци“ се менува и гласи: „не повеќе од 9 месеци“

Акциониот план се менува во делот на трошоците за работна рака при што се менува само износот вкупно, каде наместо „**876.000,00 денари**“ ќе изнесува „**1.314.000,00 денари**“.

Надоместокот за работници од 6.000,00 денари, персоналниот данок од 667,00 денари и трошоците за осигурување во случај на несреќа при работа и професионално заболување од 633,00 денари за еден работник на месечно ниво останува непроменет.

Трошоците за набавка на алат од 73.000,00 денари остануваат непроменети.

Вкупниот износ на средства потребни за реализација на акцискиот план за набавка на материјали и трошоци за работна рака наместо „**949.000,00 денари**“ ќе изнесува „**1.387.000,00 денари**“.

Изменувањето и дополнувањето на акциониот план за извршување на јавни работи стапува во сила со донесувањето.

Број 26-1232/8
20.11.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 19 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 32 од Статутот на општина Пробиштип (Сл.гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 20.11.2015 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

за отстапување на недвижен имот на трајно користење и стопанисување на ЈКП „Никола Карев“ - Пробиштип

Член 1

Со оваа одлука општина Пробиштип врши отстапување на недвижен имот – основни средства сопственост на општина Пробиштип на трајно користење на ЈКП Никола карев Пробиштип и тоа следниот недвижен имот:

- Систем за водоснабдување на МЗ Трооло, бунарска куќичка со пумпна станица и бунар, како и цевководи во должина од 245 метри со набавна вредност од 3.269.060,00 денари, а сегашна вредност од 3.200.954,00 денари
- Систем за водоснабдување на МЗ Бунеш, цевководи во должина од 1992 метри, дренажен зафат и собирна шахта со набавна вредност од 3.093.082,00 денари и сегашна вредност од 2.969.359,00 денари

Член 2

Се ЗДОЛЖУВА ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип пренесените основни средства од членот 1 на оваа Одлука да ги евидентира во материјалното книговодство и да пресметува амортизација на истите по стапка во согласност со Законот и да стопанисува со нив согласно позитивните законски прописи.

Член 3

Одлуката влегува во сила осум дена од објавување во Службен гласник на општина Пробиштип.

Број 26-1232/9
20.11.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 10 став, 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл.Весник на РМ“ бр.23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15 и 129/15) и член 15 од Статутот на Општина Пробиштип („Сл.Гласник на Општина Пробиштип“ бр.6/2006), Советот на Општина Пробиштип на седницата одржана на ден 20.11.2015 година, ја усвои следната:

ОДЛУКА

за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација за издавање на урбанистичка согласност

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува дека Општина Пробиштип со идна урбанистичко-планска документација ќе го вклопи бесправно изградениот објект од локално значење со намена **А домување-А1 домување во станбена куќа**, изградена на **КП.бр.4473/27, МВ Болно Огниште, КО Пробиштип, Општина Пробиштип**, изграден од страна на **Блажа Јордановски**, со адреса на живеење на **ул.„ЈНА“ бр.192 од Пробиштип**.

Член 2

Со важечката урбанистичка планска документација бесправниот објект е изграден надвор од планскиот опфат и не се наоѓа во потенцијално нестабилна зона, а земјиштето на кое е изграден објектот е во **сосопственост** на лицата **Блажа Јордановски, Ристе Петрушев и Лилјана Михајловска**.

Член 3

Се утврдува дека во идната урбанистичко-планска документација ќе се изврши проширување на планскиот опфат на град Пробиштип и идната урбанистичко-планска документација ќе биде со намена **А-домување А1 домување во станбена куќа**.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Пробиштип.

Број 26-1232/10-1
20.11.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 10 став, 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл.Весник на РМ“ бр.23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15 и 129/15) и член 15 од Статутот на Општина Пробиштип („Сл.Гласник на Општина Пробиштип“ бр.6/2006), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 20.11.2015 година, ја усвои следната:

О Д Л У К А

за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација за издавање на урбанистичка согласност

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува дека општина Пробиштип со идна урбанистичко-планска документација ќе го вклопи бесправно изградениот објект од локално значење со намена **А домување-А1 домување во станбена куќа**, изградена на **КП.бр.3843/1, МВ Грујач, КО Пробиштип, општина Пробиштип**, изграден од страна на **Александра Лазаревиќ и Силвана Лазаревиќ**, со адреса на живеење на **ул.„Плавица“ бр.20 од Пробиштип**.

Член 2

Со важечката урбанистичка планска документација бесправниот објект е изграден надвор од планскиот опфат и не се наоѓа во потенцијално нестабилна зона, а земјиштето на кое е изграден објектот е во **сосопственост** на лицата **Александра Лазаревиќ и Силвана Лазаревиќ**.

Член 3

Се утврдува дека во идната урбанистичко-планска документација ќе се изврши проширување на планскиот опфат на град Пробиштип и идната урбанистичко-планска документација ќе биде со намена **А-домување А1 домување во станбена куќа**.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на општина Пробиштип.

Број 26-1232/10-2
20.11.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 10 став, 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл.Весник на РМ“ бр.23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15 и 129/15) и член 15 од Статутот на општина Пробиштип („Сл.Гласник на општина Пробиштип“ бр.6/2006), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 20.11.2015 година, ја усвои следната:

О Д Л У К А

за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација за издавање на урбанистичка согласност

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува дека Општина Пробиштип со идна урбанистичко-планска документација ќе го вклопи бесправно изградениот објект од локално значење со намена - **помошен објект со гаража**, изграден на **КП.бр.2966/1, МВ Расје, КО Пробиштип, општина Пробиштип**, изграден од страна на **Орце Малинов**, со адреса на живеење на **ул.„Даме Груев“ бр.77 од Пробиштип**.

Член 2

Со важечката урбанистичка планска документација бесправниот објект е изграден надвор од планскиот опфат и не се наоѓа во потенцијално нестабилна зона, а земјиштето на кое е изграден објектот е во **сопственост** на лицето **Орце Малинов**.

Член 3

Се утврдува дека во идната урбанистичко-планска документација ќе се изврши проширување на планскиот опфат на град Пробиштип и во идната урбанистичко-планска документација ќе биде со намена **помошен објект со гаража**.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Пробиштип.

Број 26-1232/10-3
20.11.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 24, став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен Весник на РМ бр.51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11,144/12, 55/13, 163/13 и 42/14) и член 21, став 1, точка 7 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на 20.11.2015 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

за утврдување на измена и дополнување на Нацрт – деталниот урбанистички за дел од Блок 2.1 (градежни парцели бр.19,20,21,22 и 23) - Пробиштип.

Член 1

Со оваа одлука се утврдува **измена и дополнување на Нацрт – деталниот урбанистички за дел од Блок 2.1 (градежни парцели бр.19,20,21,22 и 23) - Пробиштип тех.бр. 196/15** од на КП.бр.4436/2, КП.бр.4436/3 ,КП.бр.4436/4 и 4436/5 КО Пробиштип - општина Пробиштип со која измена се предвидува спојување на овие градежни парцели во две градежни парцели **ГП бр.2.1-1** со предвидена класа на намена од групата Г – производство, дистрибуција и сервиси, Г1-тешка и загадувачка индустрија како основна намена и компатибилни намени на основната Б4-деловни простори, Д2 заштитно зеленило, Г2-лесна и незагадувачка индустрија, Г3 сервиси и Г4 стоваришта, Е-инфраструктура, Е1 комунална инфраструктура и **ГП.бр.2.1-2 Е2 комунална супраструктура (трафостаница)**.

Вкупната површина на градежниот опфат е **$P=33.391,00m^2$** за плански период **2014-2019год.**

Границите на опфат на **измена и дополнување на Нацрт – деталниот урбанистички за дел од Блок 2.1 (градежни парцели бр.19,20,21,22 и 23) - Пробиштип**

- Од северната страна по осовината на пат Пробиштип-Штип дел од регионалниот пат 206,врска со М2-Кратово-Пробиштип.
- Од југозападната страна по западната граница на ГП-19,па по осовината на индустриската улица бр.2 (од ДУП)
- Од источната страна по источните граници на ГП-20,ГП-21,ГП-22 и ГП-23 (подУП)

Измената и дополнување на Нацрт – деталниот урбанистички за дел од Блок 2.1 (градежни парцели бр.19,20,21,22 и 23) - Пробиштип е изработена од страна Друштво за просторни и урбанистички планови инженеринг и др. „УРБАН“ - ДОО Штип.

Член 2

Одлуката стапува во сила осум дена од објавувањето во Службен Гласник на Општина Пробиштип.

Број 26-1232/10-4
20.11.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 10, став 4, а во врска со член 36, став1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 43, а во врска со член 113 од Статутот на општина Пробиштип (Сл.гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 20.11.2015 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
за утврдување на грб на општина Пробиштип

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува грбот на општина Пробиштип.

Член 2

Грбот на општина Пробиштип претставува зелено поле, со планински врвови, поставено во штит, на кое се наоѓаат следните симболи: манастир со крст и порта, под него вода, а од двете страни на манастирот се поставени вкрстени рударски чекани во круг. Штитот е крунисан со бедемска круна, со три кули, а обиколен е со венец од гранки од црница.

Член 3

Ликовно – графичкиот приказ на грбот на општина Пробиштип е составен дел на оваа Одлука.

Член 3

Одлуката влегува во сила осум дена од објавување во Службен гласник на општина Пробиштип и е составен дел на Статутот на општина Пробиштип.

Број 26-1232/11
20.11.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.



Врз основа на член 22 став 1 точка 3, член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 6, 7 и 11 од Статутот на Општина Пробиштип („Службен гласник на Општина Пробиштип“ бр.4/2005), а во врска со член 17 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл. весник на РМ“ бр.51/2005, 137/2007, 91/2009, 124/2010, 18/2011, односно пречистен текст 60/2011, 53/2012, 144/2012 и 55/2013), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на 20.11.2015 година ја донесе следната:

**ПРОГРАМА
ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП за 2016 година**

РАЗВОЈНА ПРОГРАМА:	Б. ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ПРОБИШТИП
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:	БРАНКО СТАНОЈКОВСКИ, дипл.град.инг.
ФУНКЦИЈА:	Раководител на ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ
АДРЕСА:	ЈАКИМ СТОЈКОВСКИ БР.1 ПРОБИШТИП
ОЗНАКА НА БУЏЕТСКАТА ПРОГРАМА	Ф10- ПРОГРАМА ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
ПОДПРОГРАМИ	ПОДПРОГРАМА Ф1 УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
ТЕЛЕФОН И ТЕЛЕФАКС	032 483-131 032 483-047
Е-МАИЛ:	urbanizam@probistip.gov.mk

За поефикасно спроведување на политиката на планирање на просторот и на негово дополнително уредување како и со цел да се создадат услови за ефективно и одржливо управување со просторот и животната средина, инфраструктурата, луѓето и финансиските средства, но и да се излезе во пресрет на потребите и барањата на граѓаните и правните лица за изготвување на плански решенија за општ развој, се пристапи кон изработка на Програмата за урбанистичко планирање за Општина Пробиштип за 2016 година.

Програмата има задача да создаде услови за реализација на зацртаните цели во основните стратешки документи на Општина Пробиштип како што се: Генералниот урбанистички план за Пробиштип, Деталните урбанистички планови како и Урбанистичките планови од понизок ранг како и да одговори на зголемениот број надлежности, одговорности и задачи произлезени од децентрализацијата. Програмата има за цел да создаде услови за испорачување на голем број јавни услуги на граѓаните на ниво на Општината.

Цели на Програмата се:

- ефективно и одржливо управување со расположливите ресурси како просторот и животната средина, инфраструктурата, луѓето и финансиските средства
- уредување и хуманизација на просторот и заштита и унапредување на животната средина и природата
- зголемен економски раст и вработување
- поголема атрактивност на просторот
- привлекување инвестиции и поттикнување на производството и развојот
- создавање услови за бизнис клима
- квалитативни промени во просторна, економска и социјална структура

ПОДПРОГРАМА Ф1 УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

1.1. ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА

Урбанистичкото планирање претставува процес при кој, на организиран начин, се обезбедува уредување и хуманизација на просторот и заштита и унапредување на животната средина и природата.

Вклучувањето на сите чинители (приватен и јавен сектор и граѓанското општество) во поставувањето на целите како да се дизајнираат, спроведуваат и евалуираат плановите, е основата за нивно одржливо функционирање. Овој процес е особено важен за плановите на градовите и населените места, што значи дека планирањето треба да се спроведе од страна на голем број чинители, не само од страна на урбаните планери.

Спроведувањето на плановите е основната цел што треба да се постигне за одржлив економски развој на општината.

1.2. ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ

Согледувајќи ги планските можности и според извршената анализа за степенот на реализацијата на плановите, новонастанатите промени и потреби за планирање на просторот односно изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Пробиштип, Одделението за урбанизам при Општина Пробиштип, планира да ги превземе следните активности во областа на урбанистичкото планирање за 2016 година:

1.2.1 ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН НА ПРОБИШТИП (ГУП) СО РЕВИЗИЈА

Имајќи ги во предвид произлезените растечки потреби во доменот на производни и непроизводни функции, спорт и рекреација, комунална инфраструктура, јавни дејности и заштита на животната средина, се наметна потребата од ревизија на ГУП-от (измена и дополнување) со нови содржини, кои ги бара динамиката на времето на новосоздадените услови. Една од главните алатки е зонирањето кое се однесува на намена на земјиштето, во кое се внесени намените кои се дозволени. Идејата е да се избегнат конфликти во употребата на земјиштето помеѓу индустриите што загадуваат и станбената употреба. Затоа од неодамна постои тренд да се поттикнува комбинирање на компатибилни намени. Измените и дополнувањето се состојат во измена на веќе утврдените зони со одредени намени со ГУП на град Пробиштип, а во изминатиот период се покажаа како застарени т.е непрофитабилни или целосно не ги задоволуваат потребите на граѓаните.

Измените и дополнувањата на плановите и делови од плановите се вршат по истата постапка пропишана за нивно донесување, согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање.

Затоа предвидени се следните измени и дополнувања :

Блок 5.1 со површина од 6.5 Ха (кај бензинска пумпа на „Макпетрол,,)

Зона за заштитно зеленило се менува во класа на намена од групата Г производство, дистрибуција и сервиси односно Г2 лесна и загадувачка индустрија, Г3 сервиси, Г4 стоваришта, Д1 парковско зеленило и паркиралишта, Д2 заштитно зеленило, ПТТВ паркиралиште за тешки товарни возила, А домување, А1 семејно домување во станбени куќи, А2 семејно домување во станбени згради.

Блок 5.4 со површина од 7.3 Ха („Отпад,, - самофинансирање)

Зона за општествен стандард, образование (основно и средно) и социјални грижи (детска градинка, дом за ученици и дом за пензионери) со П=0,66 ха се менува намената во зона за лесна индустрија т.е производство, дистрибуција и сервиси во која ќе се предвидат следните класи на намени група Г : Г2 лесна и загадувачка индустрија, Г3 сервиси стоваришта ; Д2 заштитно зеленило; А домување; А1 семејно домување во станбени згради; паркиралиш

Блок 4.1 со површина од 7,8 ха (градски гробишта и градска капела);

Измена од зона за заштитно зеленило во градски гробишта

ИЗРАБОТКА НА ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ СО РЕВИЗИЈА

Изработката на детални урбанистички планови претставува важен чекор кон остварување на зацртаната генерална цел на оваа Програма, а тоа е одржлив економски развој, намалување на сиромаштијата, надминување на бесправната градба и др. За овој плански период предвидени се за изработка следните блокови т.е плански опфати

Блок 7.5 со површина од 6,4 Ха („стара бензинска,,)

Во овој опфат се предвидени класи на намени од групата **А-домување, А1 –домување во станбени куќи А2- домување во станбени згради**, како втора најзастапена намена е **Г2 – лесна и незагадувачка индустрија ,Е2- комунална супраструктура Д- Зеленило и рекреација Д2 – заштитно зеленило и сообраќај**, класа на намени од групата **Б комерцијални и деловни намени -Б1-мали комерцијални и деловни намени . и компатибилни намени на сите предвидени намени.**

Блок 14-дел со површина од 6.74 Ха („центар - гр. парк,,)

Во овој опфат се предвидени објекти од класа на намена од групата :

А домување, основна класа на намена А1 семејно домување во станбени куќи, А2 семејно домување во станбени згради; Б-комерцијални и деловни дејности, основна класа на намена Б1 мали комерцијални и деловни дејности, Б2-големи трговски единици, Б4-деловни простори и Б5-хотелски комплекси; В-Јавни институции, основна класа на намена В3-култура и В4 државни институции; Д зеленило и рекреација, основна класа на намена Д1-парковско зеленило, Д3-спорт и рекреација и Д4-меморијални простори и други компатибилни намен

Блок 1 и 2.2 со вкупна површина од 34.9 Ха („ТАБ-МАК,, -самофинансирање)

Во овој опфат се предвидени објекти од класа на намени од групата

Г производство, дистрибуција и сервиси: Г1-тешка и загадувачка индустрија и компатибилни класи на намени Г2, Г3 и Г4 со максимално дозволено учество од 30% од основната намена.Г2-лесна и незагадувачка индустрија, Г3 сервиси , Г4 стоваришта ; Д2 заштитно зеленило, Д1 парковско зеленило и паркиралишта; и други компатибилни намен

Блок 7.2 со површина од 11,0 Ха („Калниште,,)

Во овој опфат се предвидени објекти од класа на намена од групата :

А домување, основна класа на намена А1 семејно домување во станбени куќи, А2 семејно домување во станбени згради; Б-комерцијални и деловни дејности, основна класа на намена Б1 мали комерцијални и деловни дејности, Б2-големи трговски единици, Б4-деловни простори, В-Јавни институции, основна класа на намена В3- култура и В4 државни институции; Д зеленило и рекреација, основна класа на намена Д1-парковско зеленило, Д3-спорт и рекреација и други компатибилни намен

Блок 7.1 со површина од 3,6 Ха („Калниште,,)

Во овој опфат се предвидени објекти од класа на намена од групата :

А домување, основна класа на намена А1 семејно домување во станбени куќи, А2 семејно домување во станбени згради; Б-комерцијални и деловни дејности, основна класа на намена Б1 мали комерцијални и деловни дејности, Б4-деловни простори, Д зеленило и рекреација, основна класа на намена Д1-парковско зеленило, Д3-спорт и рекреација и други компатибилни намен

БЛОК 5.2 со површина од 5,6 Ха („нас.Камењар-долна страна,,)

Во овој опфат се предвидени објекти од класа на намена од групата:

А домување, основна класа на намена А1 семејно домување во станбени куќи,; Б-комерцијални и деловни дејности, основна класа на намена Б1 мали комерцијални и деловни дејности, Б4-деловни простори, Д зеленило и рекреација, основна класа на намена Д1-парковско зеленило, Д2-заштитно зеленило, Д3-спорт и рекреација и други компатибилни намен

БЛОК 5.3 со површина од 9,7 Ха („нас.Камењар-долна страна,,)

Во овој опфат се предвидени објекти од класа на намена од групата :

А домување, основна класа на намена А1 семејно домување во станбени куќи,; Д зеленило

и рекреација, основна класа на намена Д1-парковско зеленило, Д2-заштитно зеленило, Д3-спорт и рекреација и други компатибилни намен

БЛОК 13.1 со површина од 8,7 Ха („Брег транс,,)

Во овој опфат се предвидени објекти од класа на намена од групата :

Г-производство, дистрибуција и сервиси: Г2-лесна и загадувачка индустрија, Г3- сервиси, Г4-стоваришта; Д-зеленило и рекреација, основна класа на намена Д1-парковско зеленило; Д2-заштитно зеленило, Д3-спорт и рекреација и други компатибилни намен

БЛОК 13.2 со површина од 6,6 Ха („Стара Централа,,)

Во овој опфат се предвидени објекти од класа на намена од групата :

Г-производство, дистрибуција и сервиси: Г1-тешка и загадувачка индустрија Г2-лесна и загадувачка индустрија, Г3- сервиси Г4-стоваришта; Б-комерцијални и деловни дејности, основна класа на намена Б1 мали комерцијални и деловни дејности, Б4-деловни простори, Д-зеленило и рекреација, основна класа на намена Д1-парковско зеленило; Д2-заштитно зеленило, Д3-спорт и рекреација и други компатибилни намен

БЛОК 21.2 со површина од 8,3 Ха („нас.Барбаревско маало,,)

Во овој опфат се предвидени објекти од класа на намена од групата :

А-домување, основна класа на намена А1 семејно домување во станбени куќи,; Б-комерцијални и деловни дејности, основна класа на намена Б1 мали комерцијални и деловни дејности, Б4-деловни простори, Д-зеленило и рекреација, основна класа на намена Д1-парковско зеленило, Д2-заштитно зеленило, Д3-спорт и рекреација и други компатибилни намен

БЛОК 19.2 со површина од 8,3 Ха („нас.Барбаревско маало,,)

Во овој опфат се предвидени објекти од класа на намена од групата :

А-домување, основна класа на намена А1-семејно домување во станбени куќи,; Б-комерцијални и деловни дејности, основна класа на намена Б1-мали комерцијални и деловни дејности, Б4-деловни простори, Д-зеленило и рекреација, основна класа на намена Д1-парковско зеленило, Д2-заштитно зеленило, Д3-спорт и рекреација и други компатибилни намен

БЛОК 15.2 со површина од 5,0 Ха („Детска Градинка-Цветови,,)

Во овој опфат се предвидени објекти од класа на намена од групата

А-домување, основна класа на намена А1-семејно домување во станбени куќи, А2 семејно домување во станбени згради; Б-комерцијални и деловни дејности, основна класа на намена Б1-мали комерцијални и деловни дејности, Б4-деловни простори, В-јавни институции, В2-детска градинка, Д-зеленило и рекреација, основна класа на намена Д1-парковско зеленило, Д2-заштитно зеленило, Д3-спорт и рекреација и други компатибилни намен

БЛОК 10.2 со површина од 7,1 Ха („Нада Михајлова,,)

Во овој опфат се предвидени објекти од класа на намена од групата

А-домување, основна класа на намена А1-семејно домување во станбени куќи, А2 семејно домување во станбени згради; Б-комерцијални и деловни дејности, основна класа на намена Б1-мали комерцијални и деловни дејности, Б4-деловни простори, В-јавни институции, В2-детска градинка, Д-зеленило и рекреација, основна класа на намена Д1-парковско зеленило, Д2-заштитно зеленило, Д3-спорт и рекреација и други компатибилни намен

БЛОК 15.3 со површина од 3,7 Ха („Славко Баев,,)

Во овој опфат се предвидени објекти од класа на намена од групата

А-домување, основна класа на намена А1-семејно домување во станбени куќи, А2 семејно домување во станбени згради; Б-комерцијални и деловни дејности, основна класа на намена Б1-мали комерцијални и деловни дејности, Б4-деловни простори, В-јавни институции, В2-

детска градинка, Д-зеленило и рекреација, основна класа на намена Д1-парковско зеленило, Д2-заштитно зеленило, Д3-спорт и рекреација и други компатибилни намени

ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН-ДУП ЗА УРБАН БЛОК 2.1-дел ГП бр.19,20,21,22 и 23 („Линеа Прима,,) со П= 3,3 Ха

Класи на намени од групата Г производство, дистрибуција и сервиси : Г1 тешка и загадувачка индустрија и компатибилни класи на намени Г2, Г3 и Г4 со максимално дозволено учество од 30% од основната намена. Г2 лесна и незагадувачка индустрија, Г3 сервиси , Г4 стоваришта ; Д2 заштитно зеленило, Д1 парковско зеленило и паркиралишта;

ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН-ДУП ЗА УРБАН БЛОК 12.1-дел („Зендолино,,) со П=2,9 Ха

Класи на намени од групата Г производство, дистрибуција и сервиси : Г2 лесна и незагадувачка индустрија, Г3 сервиси , Г4 стоваришта ; Е2- комунална супраструктура, Д-зеленило и рекреација Д2 – заштитно зеленило и сообраќај, класа на намени од групата Б-комерцијални и деловни намени -Б1-мали комерцијални и деловни намени . и компатибилни намени на сите предвидени намени

ИНИЦИЈАТИВИ И БАРАЊА ОД ПРАВНИ И ФИЗИЧКИ ЛИЦА ЗА

ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И НИВНО УЧЕСТВО ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ПЛАНОВИТЕ

Финансирањето изработка на урбанистички планови е од Буџетот на Општина Пробиштип, согласно член 17 став 3 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („ Сл. весник на РМ бр.51/2005, 137/2007, 91/2009, 124/2010, 18/2011, односно пречистен текст 60/2011, 53/2012, 144/2012 и 55/2013), а можат да ја финансираат и заинтересирани правни и физички лица чии што програмски барања и подрачја на интерес се прифатливи за Општина Пробиштип.

Со измените на Законот за просторно и урбанистичко планирање создадена е можност за измени на урбанистичките планови со изработка на локална урбанистичка планска документација (ЛУПД) со која се утврдуваат поблиски услови за градба во градежна парцела која се одредува вон населено место, според потребите на инвеститорите. Со ЛУПД измени можат да прават физички и правни лица како и Општината, доколку биде прифатена поднесената иницијатива за измена од страна на Советот на Општина Пробиштип.

1.2.4 ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА СЕЛА на подрачјето на Општина Пробиштип. (со ревизија)

Урбанистичкиот план за село се донесува за подрачје на населено место во општината од селски карактер со густа изграденост на градбите и содржи: граница на планскиот опфат, регулациони линии, парцелација на градежното земјиште, површини за градење на градбите определени со градежни линии, максимална висина на градбите, изразена во метри до венец, намена на земјиштето на градбите, планско решение на секундарната сообраќајна мрежа со нивелманско решенија, плански решенија на сите секундарни комунални и телекомуникациони инфраструктури, развој и користење на земјиштето и градбите, мерки за заштита на културното наследство, природата и животната средина, мерки за заштита од разурнувања и др.

За изработка се предвидени следните урбанистички планови:

- Урбанистички план за **с. Лесново со површина од 50 Ха**

Бидејќи ова село е со густа изграденост на градбите, треба да се изработи урбанистички план, согласно член 8 став 1 од Правилникот за поблиска содржина, размер и начин на графичка обработка на урбанистичките планови. При одредување на системот на класи на намени како инструмент на урбанистичкото планирање со кој се врши класификација на дејностите и активностите во рамките на планските опфати на **Лесново** ќе бидат земени во предвид следните поединечни класи на намени :

А-Домување- А1-семејно домување во станбени куќи во која класа се опфатени и селските стопански дворови Б-Комерцијални и деловни дејности, Б1-мали комерцијални и деловни дејности В-Јавни институции - В1-образование и наука - В2-здравствени и социјални институции Г-

Производство, дистрибуција и сервиси Г2-лесна и загадувачка индустрија- Г3-сервиси Г4- стоваришта Д-Зеленило и рекреација Д1- парковско зеленило - Д2-заштитно зеленило - Д3-спорт и рекреација и паркиралишта

1.2.5 ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО (со ревизија) СРТЦ „Пониква,, со П=35 Ха

Во овој опфат се предвидени објекти од класа на намена од групата

А домување; **А4** времено сместување (сите видови хотели, пансиони, преноќишта и слични видови градби освен големи хотелски комплекси со придружни намени), класи на намена од групата **Б**; **Б**-комерцијални и деловни објекти, **Б1** мали комерцијални деловни објекти; класа на намена **Д**, **Д1** парковско зеленило; **Д3** спорт и рекреација, **Д4** меморијални простори; класа на намена **Е**, **Е1** комунална инфраструктура, **Е2** комунална супраструктура.

1.3. ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ЕФЕКТИ:

Со донесувањето на овие измени и дополнување на ГУП и изработка на урбанистички планови од пониско ниво (ДУП; УП за село и УП вон населено место) се очекуваат позитивни резултати и ефекти во локалниот економски развој, привлекување на инвеститори, капитализација на културните ресурси, подобрени услови за хумано живеење на граѓаните, побрзо и поефикасно издавање на потребната урбанистичка документација за градење, целосно спазување на постапката за легално градење, надминување на ризикот со бесправната градба и друго.

1.4. РИЗИК И ПРЕТПОСТАВКИ

Доколку не се изработат и усвојат урбанистичките планови по оваа Програма тогаш Општината:

- ќе нема можност да понуди повеќе локации кои се интересни за инвеститорите
- нема можност за брзо и ефикасно издавање на одобрение за градење; ризик за некавалитет како и ризик од појава на бесправна градба.

1.5. ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВАЊЕ СО СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПЛАНОВИТЕ

Реализацијата на ГУП на град Пробиштип треба да се насочи на комплексна градба преку изработка на соодветни урбанистички решенија од пониско ниво (ДУП, Урбанистички план за село, урбанистички план вон населено место, архитектонско-урбанистички проект), согласно со Законот за просторно и урбанистичко планирање и одредбите за реализација на ГУП-Пробиштип, со донесувањето на истиот започнува постапката за детална разработка на блоковите кои се предвидени со оваа Програма.

Рокот за започнување на имплементација на деталните урбанистички планови е со нивно донесување од страна на Советот на Општина Пробиштип.

1.6. ДОПОЛНИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ ЗА ПОДДРШКА НА ПРОГРАМАТА

- јавни набавки за изработка и ревизија на плановите
- набавка за изработка на извештаи за стратегиска оцена на плановите
- набавка за геодетски работи
- набавка за истражни, претходни и подготвителни работи

ПОДПРОГРАМА Ф1: УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 2016 ГОДИНА					
р.бр.	Активност	Буџет	Самофинан	Друго	Се Вкупно
1.	Измена и дополнување на ГУП со ревизија				
	УБ 5.1 П=6,5 Ха	100.000			
	УБ 5.4 П=7,3 Ха		100.000		
	УБ 4.1 П=7,8 Ха	100.000			
	Вкупно 1	200.000	100.000		300 000

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП Бр.39/2015

2.	Изработка на ДУП со ревизија				
	УБ 7.5 П=6,4 Ха	100 000			
	УБ 14-дел П=6,74Ха	100.000			
	УБ 1 и 2.2 П=34.9 Ха		750.000		
	УБ 7.2 П=11,0 Ха	200.000			
	УБ 7.1 П=3,6 Ха	50 000			
	УБ 5.2 П=5,6 Ха	100 000			
	УБ 5.3 П=9,7 Ха	150 000			
	УБ 13.1 П=8,7 Ха	125 000			
	УБ 13.2 П=6,6 Ха	100 000			
	УБ 21.2 П=8,3 Ха	125 000			
	УБ 19.2 П=8,3 Ха	125 000			
	УБ 15.2 П=5,0 Ха	75 000			
	УБ 10.2 П=7,1 Ха	125 000			
	УБ 15.3 П=3,7 Ха	75 000			
	(измена) УБ 2.1-дел П=3,3 Ха		50.000		
	(измена)УБ 12.1-делП=2,9 Ха		50.000		
	Вкупно 2:	1.450.000	850.000		2.300.000
3.	Изработка на Извештаи за страт.оценка на влијан. врз животната средина	100 000			
	Вкупно 3:	100.000			100.000
4.	Изработка на УПС со ревизија				
	с.Лесново П=50 Ха	450 000			
	Вкупно 4:	450.000			450 000
5.	Изработка на УПВНМ со ревизија				
	..Пониква,, П=35,о Ха	350.000			
	Вкупно 5:	350.000			350.000
	СЕ ВКУПНО :	2.550.000	950.000		3.500.000

Број 26-1232/12
20.11.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка1 од Законот за локална самоуправа(Сл. весник на РМ бр 5/2002) и член 21 став1 точка 8 од Статутот на општина Пробиштип (Сл. гласник на општина Пробиштип бр 4/2005), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на 20.11.2015 година ја донесе следната:

**ПРОГРАМА
ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ЗА 2016 ГОДИНА**

Оваа програма претставува континуитет на превземените активности за уредување на градежното земјиште од претходните години и се базира на досегашното искуство во спроведување на урбанистичките планови и потребите за планско уредување на градот Пробиштип, Злетово и спортско- рекреативниот и туристички центар Пониква .

Со програмата посебно се утврдуваат

1. Простор кој е предмет на уредување во 2016 година и извори на средства за финансирање на програмата
2. Обем на работите за подготвување и расчистување на градежното земјиште
3. Обем и степен на опремување на градежното земјиште со објекти на основната и секундарната инфраструктура
4. Одредби за утврдување висината на надоместокот за уредување на градежното земјиште по зони.
5. Начин на пресметување на корисната површина за плаќање надомест за уредување на градежното земјиште.

1. Простор кој е предмет на уредување

Делот од програмата за уредувањето на градежното земјиште за 2016год. кој се однесува на просторот на кој ќе се врши уредувањето во 2016 год. ги опфаќа следните подпрограми:

			буџет	донација	друго
Јг	Изградба и реконструкција на системи за водоснабдување				
	1	Изработка на проектни документации за системи за водоснабдување , елаборати и надзорски работи	400 000	0	0
	2	Изградба на водоводна мрежа во нова индустриска зона	0	0	6 014 000
	3	Изградба на водовод за нм Турско Рудари	0	3 900 000	0
	4	Изградба на водоводна линија за водоснабдување на нм Ратавица	0	3 300 000	0
	5	Средства за доизградба и реконструкција на системи за водоснабдување по месни заедници	1 300 000	0	0
вкупно Јг:			1 700 000	7 200 000	6 014 000
Ји	Изградба и реконструкција на системи за одведување и прочистување на води				
	1	Плаќање на обврски од претходни години	1 000 000	0	0
	2	Изработка на проектна документација за канализациони мрежи, елаборати и надзорски работи	400 000	0	0
	3	Изградба на канализациона мрежа во нова индустриска зона	0	0	9 500 000
	4	Изградба на три канализациони краци во Злетово	700 000	0	0
	5	Изградба на канализационен крак во Злетово(од левата страна на Злетовска Река)	0	0	5 500 000
	6	Средства за доизградба на канализации по месни заедници	1 500 000	0	0
вкупно Ји:			3 600 000	0	15 000 000
Ј8	Други комунални услуги				
	1	Чистење на дива депонии и речни корита	500 000	0	0
Вкупно Ра			500 000	0	0

Јн	Капитални инвестиции за урбана опрема				
	1	Набавка и вградување на клупи за одмор на повеќе локации	100 000	0	0

	2	Набавка и вградување на корпи за отпадоци	50000	0	0
	3	Набавка и поставување на информативни табли	150 000	0	0
Вкупно Јн			300 000	0	0

Јо	Одржување на урбана опрема				
1	Поправка на оштетена урбана опрема , огради ,сливни решетки и сл	150 000	0	0	0
вкупно Јо:		150 000	0	0	0

Јл	Изградба на други комунални објекти			
1	Плаќање на обврски за објект нов градски пазар	8 000 000	0	0
2	Доградба и реконструкција на градски парк	0	19 600 000	0
3	Регулација на речно корито во нас.Пробиштип со л=240м	0	0	4 035 000
4	Изградба на градска капела	4 000 000	0	0
5	Изградба на секундарен плоштад	0	0	10 000 000
6	Изработка на содржини за развој на туризам во Лесново	0	2 480 000	0
7	Уредување на плоштад во Злетово	300 000	0	0
8	Уредување на парк во населба Пробиштип	400 000	0	0
Вкупно Јл		12 700 000	22 080 000	14 035 000

Ла	Изградба на спортска инфраструктура			
1	Изградба на игралиште во населба Камењар со претходна изработка на проект	80 000	0	1 100 000
2	Изградба на детско игралиште Карпош со претходна изработка на проект	60 000	2 000 000	0
3	Набавка и поставување на детски реквизити	350 000	0	0
4	Изградба на детско игралиште на улица Нада Михајлова	1 200 000	0	0
ВКУПНО Ла:		1 690 000	2 000 000	1 100 000

2. Обем на работите на подготвување и расчистување на градежното земјиште

Овде се опфатени сите активности поврзани со расчистување на предвидените локалитети во смисла на регулирање на имотно правните работи(доколку се работи з а приватно земјиште), расчистување на постоечки инсталации и други пречки кои ќе се јавуваат при отпочнување на уредувањето на градежното земјиште.

3. Обем на уредување и степен на опремување на земјиштето со комунални објекти и инсталации

Со оваа Програмата комуналниот надомест е пресметан за основна опременост на земјиштето што подразбира јавен пат, водоводна мрежа и фекална канализација за објектите што ќе се градат во градот Пробиштип.

Населените места во општината не подлежат на плаќање на комунален надомест за уредување на градежно земјиште .

За спортско рекреативниот центар Пониква со уберените средства на име комунален надомест за уредување на градежно земјиште е предвидено само изработка на детален урбанистички план. Трошоците за изградба на улици ,проширување на постоечкиот водозафат со истражување на нови извори, капирање на истите,евентуална изградба на цевковод,како и фекална канализација не се вкалкуирани во цената на комуналниот надомест, а за нивна евентуалната изградба накнадно би се наплатило од инвеститорите на објектите према вистинските трошоци за изградба на соодветен инфраструктурен објект.

Трошоците за изградба на нов далековод,трафостаници и нисконапонска мрежа исто така не се вкалкуирани во цената на комуналниот надомест и накнадно би се наплатиле од инвеститорите.

Инвеститорите на своја сметка го изведуваат партерното уредување на локацијата според изготвениот проект, приодите на објектот од улицата, како и приклучоците на објектот од приклучните места на мрежата.

Во сите урбани единки во општина Пробиштип при уредување на градежното земјиште трошоците за изградба на нисконапонската електрична мрежа и ПТТ инсталациите, дворното уредување, изградбата на потпорни зидови (неопфатени со проект за изградба на улиците), преместување на разни инсталации од локациите, пристапни патеки, паркиралишта, дворно зеленило, приклучни такси и слично, паѓаат целосно на инвеститорите на објектите, бидејќи не се пресметани во трошоците за уредување на градежното земјиште.

5 Одредби за утврдување на висината на надоместокот за уредување на градежното земјиште по зони

Висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште по видови на објекти спрема одредените зони во **Пробиштип** се следните:

За изградба на **индивидуални и колективни станбени згради**

Зона центар	1 100 ден/м²
Прва зона	1 000 ден/м²
Втора зона	950 ден/м²
Трета зона	810 ден/м²
Четврта зона	670 ден/м²

Висината на комуналниот надоместок за изградба на деловен простор, индивидуалните дуќани и бензински пумпи према одредени зони во Пробиштип ќе изнесува:

Зона центар	1 740 ден/м²
Прва зона	1 550 ден/м²
Втора зона	1 400 ден/м²
Трета зона	1 260 ден/м²
Четврта зона	1 100 ден/м²

Висината на комуналниот надоместок за изградба на **јавни објекти**(училишта, здравствени објекти, објекти од областа на културата, објекти за општествено-политички организации, правосудни објекти и сл) према одредени зони во Пробиштип ќе изнесува:

Зона центар	1 400 ден/м²
Прва зона	1 300 ден/м²
Втора зона	1 200 ден/м²
Трета зона	1 160 ден/м²
Четврта зона	1 000 ден/м²

Висината на комуналниот надоместок за изградба на **други објекти**(покриени спортски објекти, отворени пазари, трафостаници и сл) према одредени зони во Пробиштип ќе изнесува:

Зона центар	1 000 ден/м²
Прва зона	900 ден/м²
Втора зона	800 ден/м²
Трета зона	700 ден/м²
Четврта зона	600 ден/м²

Висината на комуналниот надоместок за изградба на **гаражи и помошни објекти** према одредените зони во Пробиштип ќе изнесува:

Зона центар	670 ден/м²
Прва зона	600 ден/м²
Втора зона	500 ден/м²
Трета зона	470 ден/м²
Четврта зона	440 ден/м²

Висината на комуналниот надоместок за **пренамена на станбен во деловен простор** ќе изнесува:

Зона центар	1 070 ден/м²
Прва зона	940 ден/м²
Втора зона	900 ден/м²
Трета зона	700 ден/м²
Четврта зона	660 ден/м²

Висината на комуналниот надоместок за изградба на **хотели** во рамките на урбанистичкиот план ќе изнесува 2500 ден/м².

За **индустриски и стопански објекти, настрешници, складови, производни капацитети и др.** во градежен реон, а за кои е обезбедена соодветна документација ќе се плаќа комунален надоместок **670**

денари од м² корисна површина пресметана според правилникот за степен на уреденост на градежното земјиште и начин на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште.

За изградба на **спортско рекреативни објекти** целосно се ослободуваат од комуналниот надомест со обврска за самостално уредување на околното земјиште од страна на нивните инвеститори (се мисли на спортските терени), а **за пропратните објекти се плаќа 50% од цената на деловни објекти во соодветна зона.**

Висината на комуналниот надомест за **спортско-рекреативниот и туристички центар Пониква** ќе изнесува:

-За изградба на викенд куќи ,доградби и надградби 1840 ден/м²

-За угостителски објекти,одморалишта, деловни објекти,доградби и надградби.....1860 ден/м²

Врз основа на извршените анализи околу учеството на поединечните трошоци во комуналниот надомест на уредување на градежното земјиште е дојдено од следната распределба на трошоците.

-трошоци за геодетски работи.....	2,7%
-трошоци за проектирање (ДУП).....	1,3%
-трошоци за изградба на улици.....	58,0%
-трошоци за водоводна мрежа.....	16,0%
-трошоци за фекална канализација.....	22,0%

Вкупно 100 %

Ова диференцијација на трошоците изразена во проценти е направена со цел онаму каде што има потреба да се изврши редуцирање на цената на комуналниот надомест за она што значи самостојно финансирање на одреден вид активности, а пред се онаму каде што поради конфигурацијата на теренот или други причини инвеститорите да не можат да се приклучат на постоечката мрежа, а Општината не превзема обврска да му овозможи приклучок на тој вид инфраструктурен објект.

При **регулирање на статусот на бесправно изградени станбени објекти** чии сопственици самостојно учествувале во изградбата на комуналната инфраструктура до нивните станбени објекти, **ќе плаќаат комунален надомест од 50% и тоа само од оној вид инфраструктурен објект кој самостојно го финансирале, а за останатите целосниот износ,согласно процентот на учество на тој вид инфраструктурен објект.**

Во исклучителни случаи каде на одредени градежни парцели и цели локалитети трошоците за уредување на градежното земјиште ги надминуваат предвидените трошоци, ќе се наплатуваат вистинските трошоци според однапред изготвена калкулација, а тоа ќе биде регулирано со договорот за плаќање на комунален надомест.

Надоместокот ќе се плаќа за површина предвидена со заверен основен проект.

Надоместокот за уредување на градежното земјиште за **доградба или надградба** во склоп на постоечките објекти кои се во согласност со постоечките урбанистички планови ќе изнесува исто колку и изградба на нов објект во соодветна зона.

Доколку со изградбата на објекти предвидено е одстранување на постоечки објекти запишани во имотен лист кои се наоѓаат на истата градежна парцела при пресметувањето на трошоците за уредување на градежно земјиште од новата корисна површина се одбива површината утврдена во имотниот лист на постоечките објекти кои ќе се одстранат со изградбата на новите објекти .

-Трошоците за приклучок на водоводната, канализационата и електричната мрежа согласности, такси и сл. паѓаат на товар на инвеститорот на објектот.

-Трошоците за дворно уредување пристапни патеки, потпорни зидови, дворно зеленило и шахти во парцелата паѓаат на терет на инвеститорите на објектот.

Кон реализацијата на комуналната инфраструктура на одредени улици и локалитети ќе се пристапи, откако ќе се обезбедат 70% од средствата на име комунален надомест од граѓаните од таа улица или локалитет.

Надоместокот за уредување на градежно земјиште **за објекти од времен карактер** кои поминуваат во траен карактер ќе се пресметува како за новоизграден објект.

Висината на комуналниот надомест за изградба на објекти **каде има потреба од експропријација на земјиштето** ќе се определи како збир од цената на земјиштето постигната во постапката за експропријација и пресметаниот комунален надомест согласно критериумите од оваа Програма.

6. Начин на пресметување на корисната површина за плаќање на надомест за уредување на градежното земјиште

Пресметувањето на висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште ќе се врши согласно важечки Правилник за степен на уреденост на градежно земјиште и начин на пресметување на

трошоците за уредување на градежното земјиште согласно кој пресметувањето се врши по следните коефициенти

1. Станбени објекти.....	1,0
-станбени простории,	
-станбени простории со висина до.....	2,5м
Подпоткробен простор.....	0,2
-логија затворена од 3 страни.....	0,4
- подлоѓија затворена од две страни	0,3
- балкони, тераси.....	0,2
- заеднички проодни тераси,пасажи	0,2
-помошни простории, остава	
за гориво, котлара, визба	0,3
- трафостаница до 35 Кв во објектот	
и надвор од објектот	0,3
- скалишни простори И заеднички	
комуникации.....	0,3
- стражарница, управител	
простории за домар.....	0,5
- паркиралишта и гаражи	0,1

2. Деловни и јавни објекти

-простории.....	1,0
-магацин,	0,5
-помошни простории,остава за гориво	
Котлара.....	0,3
- трафостаница до 35 Кв во објектот	
и надвор од објектот	0,4
- скалишни простории и заеднички	
комуникации.....	0,5
- паркиралишта и гаражи.....	0,1
- логија затворена од три страни.....	0,5
- подлоѓија затворена од две страин	
- балкони , тераси.....	0,3
- отворен наткриен простор.....	0,3

3. Други објекти

-катни гаражи.....	0,05
-спортски покриени објекти.....	0,5
- спортски откриени објекти.....	0,3
- гасни станици и	
базни станици за 50% од површината	
на локацијата	1,0
-отворени пазаришта за 30% од	
површината на локацијата	1,0
- базени.....	0,2
-трафостаници над 35 Кв.....	1,0

4. За објектите од група на класи на намена Г- производство , дистрибуција и сервиси

- Г1 тешка загадувачка индустрија 0,05
- лесна загадувачка индустрија 0,05
- сервиси 0,05
- стоваришта 0,05

5. За бензиска пумпна станица и нејзини придружни содржини (продавници, кафетерии и ресторани , авто сервиси, авто салони ,помошни простории)

- Продажни простории на бензиските пумпни станици 1,0
- Услужни простории на бензиските пумпни станици 1,0

6. За објектите од група на класи на намени Б-5 угостителски и туристички комплекси , хотелски комплекси и одморалишта и за објектите од група на класи на намени А 4 хотел , мотел, времено сместување во викенд куќи ,планинарски дом и ловен дом

- сите простории 0,05

7. За детски градинки , пензионерски домови и домови за стари лица

- сите простории 0,05

Во корисна површина што ќе се гради согласно заверена проектна документација не се пресметуваат површините сидовите и други конструктивни елементи, инсталациони канали, окна за лифтови, окна за врати, отворени паркиралишта и подземни резервоари

Насидокот на фасадните сидови (освен на калканскиот сид) во поткровниот простор изнесува максимум 1,50 м. рачунато од подот до почетокот на косината. во поткровниот простор може да се обликува само една функционална целина (едно ниво) соодветна на објектот. Кај објектите со коси покриви кота на венец преставува кота на горниот раб на заштитна стреа на основната кровна конструкција.

На деловите на поткровниот простор повисок од 2,50 м. ќе се примени коефициент 1,0.

Начинот на пресметувањето ќе се изврши со множење на новата корисна површина со цена од соодветната зона.

Минималната корисна станбена површина за која се плаќа надоместок изнесува:

-за индивидуална станбена зграда П+1..... 140 м²

-за индивидуална станбена зграда само П(приземје)... 100 м²

За индивидуални станбени објекти со корисна површина поголема од 200 м² ќе се плаќа надоместок намален за 30% но само на површината преку 200м².

Критериуми за плаќање на надоместокот

- Кога висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште е до 60000 денари инвеститорот го плаќа целиот износ веднаш
- Кога висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште е од до 60000 до 150000 денари тогаш 50% од овој износ се плаќа веднаш, а остатокот на три еднакви рати
- Кога висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште е од 150000 до 500000 денари, тогаш 30% од овој износ се плаќа веднаш, а остатокот на шест еднакви рати.
- Кога висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште е над 500000 денари тогаш 30% од овој износ се плаќа веднаш, а остатокот на дванаесет рати.

Доколку инвеститорот изгради, догради, надгради и сл. поголемата површина од онаа за која е пресметано надомест, за вишокот на изградениот простор ќе плати дополнително надомест и тоа по цена зголемена за 50% од онаа која важи на денот на плаќањето, а истата се регулира со анекс договор. Во спротивно нема да биде овозможен приклучок на вода, струја и друго согласно Законот за комунални дејности.

Сите надоместоци се уплатуваат откако ќе се добие потребната документација врз основа на што се врши пресметка на комуналниот надомест и се склучува договор за уредување на градежно земјиште помеѓу Општината Пробиштип и инвеститорот со кој се регулираат меѓусебните односи по прашањето за висината на надоместокот, рокови, начин на плаќање, обем и степен на уреденост и други услови.

Висината на комуналниот надомест по основа погоре опишаното ќе ја утврдува одделението за комунални работи.

7. Преодни и завршни одредби

Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на општина Пробиштип.

**Број 26-1232/13-1
20.11.2015 година
ПРОБИШТИП**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр 5/2002) и член 21 став 1 точка 12 од Статутот на општина Пробиштип (Сл. гласник на општина Пробиштип бр 4/2005), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на 20.11.2015 година ја усвои следната

ПРОГРАМА

за изградба и одржување на општински патишта и улици за 2016 година

Програмата за изградба и одржување на општинските патишта и улици на територијата на општина Пробиштип за 2016 година ги опфаќа и следните подпрограми:

Јд. Изградба и реконструкција на општинските патишта и улици.

Је. Изградба на простори за паркирање.

Јф. Изработка на сообраќајна сигнализација.

Јб. Одржување и заштита на општинските патишта и улици, како и нивно одржување во зимски услови.

Јд. Изградба и реконструкција на општинските патишта и улици.

рб	Планирани активности и проекти	Финансирање (денари)		
		буџет	донација	друго
1	Плаќање на обврски према изведувачи од претходни години	8 000 000	0	0
2	Реконструкција на дел од улица Гоце Делчев со должина 133м заедно со атмосферска канализација и тротоари	0	0	3 060 000
3	Реконструкција на улица 11-ти Октомври л=260м	0	0	4 700 000
4	Реконструкција на дел од улица Тодор Александров л=350м	0	0	7 600 000
5	Асфалтирање на улици во нм Ратавица	0	4 000 000	0
6	Изработка на проектна документација за улици, елаборати за експропријација, ревизии на проекти и трошоци за надзорски работи над изградба на улиците	1 100 000	0	0
7	Реконструкција на раскрсница на улица Јаким Стојковски со Јордан Стојанов	0	0	3 300 000
8	Изградба на улици во населба Камењар	12 000 000	0	0
9	Реконструкција на улица кон старо калниште	2 300 000	0	0
10	Реконструкција на улица Јосиф Даскалот и придружни улички кон неа	4 000 000	0	0
11	Дограда на улица во индустриска зона во урб. блок 12.1	700 000	0	0
12	Реконструкција на улица Црн Врв	1 300 000	0	0
13	Реконструкција на улица Славко Баев	1 250 000	0	0
14	Изградба на дел од улица Ливашница	1 000 000		
15	Тампонирање на улици во општината	1 500 000	0	0
16	Изградба на пат за Јамиште	300 000	0	17 000 000
17	Изградба на мост на Злетовска река	0	0	4 500 000
18	Реконструкција на римски мост во Шталковица	0	200 000	0
19	Изградба на неколку улици во Злетово	0	1 000 000	0
ВКУПНО Јд:		33 450 000	5 200 000	40 160 000

Јф. Изградба на простор за паркирање

	Вид на активности	финансирање		
		буџет	донација	друго
1	Изградба на паркинг простор на улица ХТ Карпош	1 000 000	0	0
ВКУПНО Јф:		1.000 000	0	0

Јб. Одржување и заштита на локалните патишта и улици, како и нивно одржување во зимски услови

-Планирани активности:

рб	Планирани активности и проекти	Финансирање		
		буџет	донација	друго
1	Тековно одржување на улиците и патиштата	1 000 000	0	0

2	Чистење на снег од патиштата и уличната мрежа, како и набавка на абразивни средства во зимски услови	1 000 000	0	0
ВКУПНО Ј6:		2 000 000	0	0

Јф. Изградба на сообраќајна сигнализација

	Вид на активности	финансирање		
		буџет	донација	друго
1	Обележување на поважните улици во градот	200 000	0	0
2	Набавка и поставување на табли со називи на улици за општината	100 000	0	0
ВКУПНО Јф:		300 000	0	0

Број 26-1232/13-2
20.11.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Програма
за одржување на јавно зелени површини и озеленување на нови површини за 2016 година

Програмата за одржување на јавното зеленило, паркови и спортски објекти содржи:

1. Вид и обем на работите
2. Динамика и начин на вршење на работите
3. Потребни средства

1 ВИД И ОБЕМ НА РАБОТИТЕ

Под одржување на јавното зеленило се подразбира чистење, косење и собирање на трева, обнова, одржување и нега на дрвјата, одржување и кроење на украсни грмушки и жбунови, одржување и нега на сезонско и трајно цвеќе, одржување на поплочени и посипени со песок површини во паркови, фитоаштита на растенијата, депонирање на собраниот отпад, како и останати работни задачи потребни за одржување на јавното зеленило.

1.2. На подрачјето на град Пробиштип евидентирани се вкупно 48274 м² јавно зелени површини од кои:

Ред.бр.	Локација	површина
1.	Градски парк + нова површина кон полиција	2335 + 2016 м ²
2.	Триаголници ; два на улица Јаким Стојковски еден на улица Кочо Рацин три на улица Јордан Стојанов	516 м ²
3.	Плоштад	1700 м ²
4.	Зелена површина пред и околу собрание	360 м ²
5.	Кружен тек	80 м ²
6.	Спомен парк	6200 м ²
7.	Зелена површина пред кино	150 м ²
8.	Зеленило на ул. Јордан Стојанов (ул. М. Барага-Собрание)	150 м ²
9.	Парк помеѓу ул. Цветко Тонев и Ленинов плоштад	2500 м ²
10.	Спортско рекреативна зона	2700 м ²
11.	Кружен тек на ул. Цветко Тонев + Лиса гара	20 + 20 м ²
12.	Спортски терени (рударско + ново игралиште)	7150 + 8025 м ²
13.	Спортско игралиште –Злетово	7800 м ²
14.	Зелени површини – Злетово	1000 м ²
15.	Зелени површини –с.Лесново	4000 м ²
16.	Зелена површина кај градски пазар	1352 м ²
17.	Плоштад Атанас Бабата	200 м ²
18.	Зелена површина до игралиштето во населба Карпош	2000м ²
ВКУПНО:		50 274м²

Површина со хортикултура:

Ред.бр.	Вид на површина за одржување	
1.	Цветни површини + Цветни површини на градски пазар	250 м ² +250м ²
2.	Зимзелени дрвја	138бр.
3.	Листопадни дрвја	1300 бр.
4.	Жива ограда	250 м ²
5.	Поплочени или асфалтирани патеки	2000м ²
6.	Фонтани и чешми	1+3

Покрај редовното одржување на градските паркови и зелени површини потребно е обновување и уредување на неколку површини со сеење на трева и уредување со украсни дрвја и цвеќе и тоа:

1.	Простор на реконструиран градски парк	3500 м ²
2.	Простор на ул. Мило Барага (под рударско игралиште)	2 000 м ²
3.	Простор помеѓу ул. Нада Михајлова и 28 ^{ми} Август	800 м ²
4.	Уредување на простор и чистење на канал (од тениско игралиште до ветеринарна станица)	800 м ²
5.	Уредување на простор на ул. Мило Барага (десно од регионален пат Пробиштип - Штип спроти градски гробишта)	10000 м ²
ВКУПНО:		20600 м²

2. Надоместоците за вршење на хортикултурни услуги изнесуваат:

Ред. бр.	Вид на работа	Ед. мера	Цена денари
1.	Рачно косење со тример	м ²	1,20
2.	Машинско косење	м ²	0,95
3.	Собирање на трева	м ²	0,50
4.	Рачен утовар на искосена трева	м ²	0,07
5.	Рачно поливање на зел.површини	м ²	0,95
6.	Поливање на зелени површини со распрскувач	м ²	0,30
7.	Чистење на тревник со гребули и отстранување на отпадоци	м ²	3,20
8.	Садење сезонско цвеќе	м ²	23,30
9.	Прашење цветни површини	м ²	19,50
10.	Кроење жива ограда	м ²	11,00
11.	Кроење на ружи и цветни грмушки	м ²	15,00
12.	Фито заштита	м ²	10,25
13.	Метење на патеки во градски парк	м ²	0,29
14.	Стругање плевел по патеки	м ²	7,81
15.	Рачен утовар на лист	м ²	0,22
16.	Окопување на дрва, покривачи, грмушки и др. садници	бр.	15,93
17.	Припрема на цветни леи, фрезирање и губрење	м ²	4,58
18.	Уништување коров со хербициди по патеки	м2	10,25
19.	Одржување на фонтана (за едно чистење)	бр.	1.500,00
20.	Копање на дупки за садење на садници	бр.	132,50
21.	Прихранување на тревни површини	м2	0,18
22.	Одржување на жардињери		
	-поливање	м2	0,48
	-пловење	м2	15,93
	-прашење	м2	19,50
23.	Сечење на суви гранки	бр.	81,20
24.	Поливање на дрвореди со цистерна	бр.	2,86
25.	Стружење на стар тревник со д = 5 - 8 см.	м2	36,00
26.	Фрезирање на површината	м2	6,00
27.	Сеење, грабулање и валирање на тревно семе	м2	48,00
28.	Садење на листопадни дрвја	бр.	250,00
29.	Садење на листопадни дрвја многу разгранети со прицврстување на 3 колци	бр.	410,00
30.	Садење на четинари и зимзелени грмушки	бр.	110,00
31.	Садење на листопадни грмушки	бр.	50,00

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП Бр.39/2015

32.	Садење на рози	бр.	50,00
33.	Садење на сезонско цвеќе на веќе припремена површина	бр.	4,0

Горенаведените цени се без пресметан ДДВ.

Ред. бр.	Вид на работа	Ед. мера x цена	Вкупно
1.	Рачно косење со тример(30%од вкупна површина)	15082м ² * 1.2 * 6	108590.40
2.	Машинско косење	35192м ² * 0.95 *6	200594.40
3.	Собирање на трева	50274м ² * 0.5 *12	301644.00
4.	Рачен утовар на искосена трева	50274м ² * 0.07*12	42230.16
5.	Рачно поливање на зелени површини -Гр.парк -Зеленило пред собрание -Зеленило пред кино - Зеленило на ул. Ј. Стојанов -Парк помеѓу ул.Ц.Тонев и Ленинов плоштад	5495м ² * 0.95*30	156607.50
6	Поливање на зелени површини со распрскувач -површина кон полиција -триаголници -спомен парк -спортско рек. зона -кружни текови -спортски терени -површина кај градски пазар	35854м ² * 0.30*30	322686
7.	Чистење на тревник со гребули и отстранување на отпадоци -Гр. парк+ површина кон полиција -триаголници -површина околу собрание -површина пред кино -зеленило на ул. Ј.Стојанов -зеленило на градски пазар	6854м ² * 3.20*10	219 328.00
8.	Садење сезонско цвеќе	500м ² * 23.30	11650.00
9.	Прашење цветни површини	500м ² * 19.50*5	48750.00
10.	Кроење жива ограда	250м * 11.00	2750.00
11.	Кроење на ружи и цветни грмушки	100бр. * 15.00	1500.00
12.	Фито заштита	250м ² * 10.25	2562.50
13.	Метење на патеки во градски парк -50%од вкупната површина	1250м ² +1160м ² * 0.29*48	33 547.00
14.	Стругање плевел по патеки -50%од вкупната површина	1160м ² * 7.81*2	18192.20
15.	Рачен утовар на лист -Градски парк+повр. кон полиција -Парк помеѓу ул. Ц.Тонев и Ленинов плоштад -Спортско рек.зона	9551м ² * 0.22*10	10506.10
16.	Окопување на дрва, покривачи, грмушки и др. садници	14386р. * 15.93	22907.43
17.	Припрема на цветни леи, фрезирање и губрење	500м ² *4.58	2290.00
18.	Уништување коров со хербициди по патеки	2000м ² * 10.25	20500.00
19.	Одржување на фонтана	1* 56р. * 1500	7500.00
20.	Копање на дупки за садење на садници	400бр. * 60	24000.00
21.	Прихранување на тревни површини	44049м ² * 0.18	7928.82
22.	Одржување на жардињери -поливање -пळेње -прашење	250м ² * 0.48*10 250м ² * 15.93*10 250м ² * 19.50*10	1200.00 39825.00 48750.00
23.	Сечење и кроење на дрвја и суви гранки	806р. * 91.20	4060.00
24.	Поливање на дрвореди со цистерна	500бр. * 2.86*5	7150.00
25.	Стружење на стар тревник со д = 5 - 8 см.	2500м ² * 36.00	90000.00

	Парк помеѓу ул. Ц.Тонев и плоштад Павел Шатев		
26.	Фрезирање на површината -Парк помеѓу ул. Ц.Тонев и Плоштад Павел Шатев -Градски парк+повр. кон полиција	6851м ² * 6.00	41106.00
27.	Сеење, грабулање и валирање на тревно семе	8352м ² * 48.00	48000.00
28.	Садење на листопадни дрвја	100 бр. * 250	25000.00
29.	Садење на листопадни дрвја многу разгранети со прицврстување на 3 колци	25 бр. * 410	10250.00
30.	Садење на четинари и зимзелени грмушки со (планирано)	25 бр. * 110	2750.00
31.	Садење на листопадни грмушки	30 бр. * 50	1500.00
32.	Садење на рози	100бр. * 50	5000.00
33.	Садење на сезонско цвеќе на веќе припремена површина	3000бр.* 4.0	12000.00
		ВКУПНО:	1 902 854

2. ДИНАМИКА И НАЧИН НА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ

Работите за одржување на јавните зелени површини ќе се извршуваат спрема оперативниот план разработен по месеци за тековната година спрема слични стандарди за одржување.

- рачно чистење на јавни зелени површини се извршуваат секојдневно на сите површини во центарот на градот;
- двапати неделно (по потреба и почесто) ќе се чистат и останатите јавни зелени површини;
- собирање на лисја се врши во период од септември до февруари;
- одржување и нега на тревниците започнува со почетокот на вегетацијата (март) и завршува континуирано до септември;
- одржување и нега на дрвјата во парковите и дрвореди се одвива континуирано во текот на целата година(кастрење, кроење и сл.);
- прихранување со арско ѓубре најмалку еднаш годишно (март);
- садење на дрвја се врши во период на мирување на вегетацијата;
- одржување на украсни грмушки и жбунови се врши континуирано, во фаза на вегетацијата се врши плевање, окопување, кастрење и сл.;
- садење на сезонско цвеќе се врши двапати годишно, едногодишни врсти во месец април, а врсти кои р'тат од луковици во месец Октомври;
- одржување и нега на сезонски и трајни жардинерии се врши континуирано што подразбира плевање, окопување, полевање и сл.;
- посипани со песок и поплочени површини во паркови и детски игралишта ќе се врши континуирано во текот на целата година;
- косењеи уништување на коров и плевел на неуредени површини се спроведува во текот на целата вегетација;
- сечење на стари дрвја;

3. ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА

3.1 Потребен алат и репроматеријал за спроведување на програмата

Ред.бр.		Количина	Цена	Вкупно Денари
1.	Лопати	5 бр.	450	2250
2.	Копач	3 бр.	400	1200
3.	Гребло	4 бр.	450	1800
4.	Вила	4бр.	450	1800
5.	Ашов	4 бр.	450	1800
6.	Коса	1 бр.	1100	1100
7.	Ножици за жива ограда	2 бр.	350	700
8.	Цвекиња	1500 бр.	25	37500
9.	Трева англиска	100 кгр	200	20000
10.	Украсни дрвца	50 бр.	600	30000
11.	Ѓубриво НПК	10 вреќи	1500	15000
12.	Ѓубриво КАН	15 вреќи	1500	22500
13.	Ѓубриво арско	15 м ³	1000	15000
14.	Ѓубриво фолијарно	5 лит.	100	500

15.	Препарат за фитозаштита Хербицид	10 лит.	500	5000
16.	Прскалки за наводнивање	20 бр.	250	5000
17.	Плосното црево за наводнување со разводници	300 м	35	10500
18.	Пумпа за фитозаштита	1 бр.	1000	1000
19.	Хидрантски наставци	1 бр.	3000	3000
20.	Мотокултиватор со приколица	1 бр.	100000	100000
21.	Најлон 2м,4м,6м,8м (по 1 котор)	1 бр.	40000	40000
22.	Бичкија	3 бр.	1000	3000
23.	Моторна пила	1 бр.	28000	28000
24.	Конеч за тример	1000 м	20	20000
25.	Макара за конеч- тример	10 бр.	4700	47000
26.	Дувалак- смукалка за лисја	1 бр.	20000	20000
27.	Ротациона глава за тример	4 бр.	2600	10400
28.	Даски за клупи од 1,5 м	50 бр.	200	10000
29.	Боја емајл	50 лит.	170	8500
30.	Бензин	300 лит.	80	24000
31.	Двотактол	50 бр.	70	3500
32.	Моторно уље Викинг	5 лит.	300	1500
33.	Косир	1 бр.	700	700
34.	Ланец за моторна пила	2 бр.	850	1700
35.	Мач за моторна пила	1 бр.	2500	2500
			ВКУПНО:	496 450

Вкупно: 1 902 854 + 496 450+ ДДВ = 2 831 178 денари

Број 26-1232/14
20.11.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

ПРОГРАМА

за одржување на хигиената на јавните сообраќајни површини во општина Пробиштип за 2016 година

Програмата за одржување на хигиената на јавните сообраќајни површини во Пробиштип содржи :

1. Вид и обем на работите
2. Динамика и начин на вршење на работите
3. Спроведување на програмата

1. ВИД И ОБЕМ НА РАБОТИТЕ

- 1.1. Со програмата ќе се обезбеди редовно чистење(метење и собирање на отпад) на јавните сообраќајни површини и затворени простории на јавни објекти, како и одржување и расчистување на јавни површини од снег и мраз во зимски услови.
- 1.2. Чистење на атмосферски канали и шахти(решетки)
Чистењето на атмосферските канали и шахти ќе се врши по налог од Општината и по претходно склучен договор за извршување на работите.
- 1.3. Јавните површини во зависност од нивната оптовареност и нивната местоположба се поделени во две категории поради поефикасно чистење

Прва категорија – централно градско подрачје

А. Метење на ЈСП пет и шест пати во неделата

Ред.бр.	ЈСП	површина
1.	Градски плоштад во Пробиштип и Злетово	2660 м ²
2.	ул. Јордан Стојанов(ЈКП Н. Карев- ул. Славко Баев)	1450 м ²
3.	ул. Јаким Стојковски (Собрание- ул. 11 ^{ти} Октомври)	2100 м ²
4.	Плоштад Гимназија	600 м ²
5.	ул. Цветко Тонев (улица и тротоар)	1200 м ²
6.	Улица и паркиралиште (Силекс Банка)	300 м ²
Вкупно:		8310м²

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП Бр.39/2015

Овие површини се метат и чистат пет и шест пати бидејќи се максимално оптоварени со сообраќај во текот на 24 часа.

Втора категорија – прва, втора и трета зона

Б. Метење на ЈСП еднаш во неделата

Ред.бр.	ЈСП	површина
1.	ул. Јаким Стојковски(ул.11 ^{ти} Октомври- Здравен дом)	1500 м ²
2.	ул. Јаким Стојковски(Здравен дом – Старо школо Калниште)	1900 м ²
3.	Плоштад	2100 м ²
4.	ул. Славко Баев	550 м ²
5.	ул. Гоце Делчев	1550 м ²
6.	ул. Илинденска	2000 м ²
7.	ул. Браќа Миладинови	1700 м ²
8.	ул. Партизанска	1300 м ²
9.	ул.28 ^{ми} Август	1200 м ²
10.	ул. Црн Врв	600 м ²
11.	ул. Нада Михајлова (Кружен тек – Лиса Гара)	2200 м ²
12.	ул. Јордан Стајанов (ул. Славко Баев – ул. Н. Михајлова)	2000 м ²
13.	ул. Х.Т. Карпош	1100 м ²
14.	ул. Јоаким Крчовски	1200 м ²
15.	ул. 11 ^{ти} Октомври	1500 м ²
16.	ул. Никола Карев	2200 м ²
17.	ул. 8 ^{ми} Септември	1000 м ²
18.	ул. Тодор Александров (Автобуска – Б4)	2000 м ²
19.	ул. Тодор Александров (Б4 – ОУ Никола Карев)	2000 м ²
20.	ул. Миро Барага (Автобуска – ПП Станица)	3000 м ²
21.	ул. Македонија – Злетово	3000 м ²
22.	ул.Јане Сандански-Злетово	500м ²

В. Метење на ЈСП еднаш месечно

1.	дел од ул. Кочо Рацин (кај црквата)	3000 м ²
2.	ул. Македонски Революционери	3500 м ²
3.	ул. 9 ^{ти} Мај	1400 м ²
4.	ул. Јане Сандански	1500 м ²
5.	ул. Плавица	1000 м ²
6.	ул. 3 ^{ти} Април	1500 м ²
7.	ул. Доне Божинов	1200 м ²
8.	ул.Бошко Петров -Злетово	800м ²
9.	ул.Пониква-Злетово	1500м ²

2. ДИНАМИКА И НАЧИН НА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ

2.1 Метење на ЈСП пет и шест пати во неделата

шест пати	
1. Градски плоштад	
2. Плоштад - Гимназија	
3. ул. Јордан Стојанов (Собрание- ул. Славко Баев)	
4. Улица и паркиралиште (Силекс Банка)	
пет пати	
1. ул. Јордан Стојанов (ЈКП Н. Карев - Собрание)	
2. ул. Цветко Тонев	
3. ул. Јаким Стојковски (Собрание - ул. 11 ^{ти} Октомври)	

2.2 Метење на ЈСП еден пат во неделата

ПОНЕДЕЛНИК

1. ул. Х.Т. Карпош
2. ул. Јоаким Крчовски
3. ул. Гоце Делчев
4. ул. Павел Шатев
5. ул. Славко Баев
6. ул. Македонија-Злетово(од зградата до плоштадот)
7. ул. Јане Сандански-Злетово

ВТОРНИК

1. ул. Тодор Александров (Автобуска-Б4)
2. ул. Јаким Стојковски (11 Октомври – Здравен Дом)
3. ул. Јордан Стојанов (ул.Славко Баев - ул. Н. Михајлова
4. ул. Никола Карев
5. ул. 8 Септември
6. ул. Македонија-Злетово(од плоштадот до влезот во Злетово)

СРЕДА

1. ул. 11 Октомври
2. ул. Илинденска
3. ул. Браќа Миладинови
4. ул. Црн Врв
5. ул.Тодор Александров(Б4-ОУ Никола Карев)
6. ул. Македонија-Злетово(од Зградата до Пешка)

ЧЕТВРТОК

1. ул. Партизанска
2. ул. 28^{ми} Август
3. ул. Нада Михајлова
4. ул. Јаким Стојковски (Здравен дом-Старо школо Калниште)

ПЕТОК

1. ул. Миро Барага (Автобуска - ПП Станица)

2.3 Метење на ЈСП еднаш месечно

1. ул.Плавица
2. ул. 3^{ти} Април
3. ул. Доне Божинов
4. ул. Пониква-Злетово
5. ул.дел од ул.Кочо Рацин(кај црквата)
6. ул.Македонски Революционери
7. ул.9^{ти} Мај
8. ул.Јане Сандански
9. ул.Бошко Петров-Злетово

3. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Програмата за метење на ЈСП ќе ја спроведува службата за Комунална хигиена при ЈКП “Никола Карев” Пробиштип.

4. ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА

1. Бруто плата за работници и раководител:

Работници: $8 \times 14.900 \times 12 = 1.430.400 + \text{ДДВ} = \mathbf{1.687.872 \text{ ден.}}$

Раководител $1 \times 29.000 \times 12 = 348.000 + \text{ДДВ} = \mathbf{410.640 \text{ ден.}}$

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП Бр.39/2015

За чистење на атмосферските канали и уличните сливни решетки се предвидуваат **101 488 денари**, со поединечна цена според склучен договор.

Вкупно: 2.098.512 +101 488 =2 200 000 ден.

Број 26-1232/15
20.11.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа(Службен весник на РМ бр5/2002 и член 21 став1 точка 13 од Статутот на Општина Пробиштип(Службен гласник на Општина Пробиштип број 4/2005), а по предлог на Градоначалникот на Општина Пробиштип, Советот да ја усвои следната

ПРЕДЛОГ-ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО ОПШТИНА ПРОБИШТИП ЗА 2016Год

Реализацијата на оваа програма ќе се финансира од комуналната такса за улично осветлување и од други изворни приходи .

На долнава табела е прикажан комплетен преглед на планирани средства по основ на комунална такса .

ТИПОВИ НА ОБЈЕКТИ	KWh	цена	Бр. на објекти	ден/месец
Домаќинства	25	140,25	5580	782.595,00
Објекти на трговски друштва	50	280,5	572	160.446,00
10 KV-тни потрошувачи	100	561	4	2.244,00
35 KV-тни потрошувачи	150	845,6	2	1.691,20
		за месец		946.976,20
		за година		11.363.714,40

Овие средства се планират да се наменат према расходите планирани во две подпрограми:

Подпрограма ЈА-Изградба и реконструкција на јавно осветлување

Подпрограма ЈЗ-Одржување на улично осветлување

I. ПРИХОДИ		
1	Комунална такса за улично осветлување	11.363.714,40
2	Други извори на финансирање	4.546.385,60
	Вкупно:	15.910.100,00

II. РАСХОДИ		
	Подпрограма ЈА-Изградба и реконструкција на јавно осветлување	
1	За изградба и реконструкција на улично осветлување	8.131.000,00
2	За замена на постојните со енергетско-ефикасни ЛЕД светилки	3.000.000,00
	вкупно	11.131.000,00

2	За замена на постојните со енергетскоефикасни ЛЕД светилки	3.000.000,00
	вкупно	11.131.000,00
Подпрограма ЈЗ-Одржување на улично осветлување		
1	За потрошена електрична енергија.	4.419.100,00
2	За тековно одржување на постојното улично осветлување	360.000,00
	вкупно	4.779.100,00
	СЕ ВКУПНО	15.910.100,00

Состојбата на приходите и расходите е утврдена врз основа на:

ПРИХОДИ

1.Према законот за комунални такси и список на обврзници за комунална такса доставен од ЕВН кој законски е обврзан за наплата на комуналната такса

РАСХОДИ

ЈА-1 .За изградба и реконструкција на улично осветлување

Планираните расходи за изградба и реконструкција на мрежа за уличното осветлување во Општина Пробиштип се дадени во следнава табела,

Р.б	Улица	Опис	бр	ед.цена	Вкупно
1	ул.Јордан Стијановво должина од 370м (на делот раскрсница со Миро Барага до Фондот за здравство)	Нови сијалични места со ЛЕД светилки од 94W со Алимински лиени столбови и алумински лири и спојни елементи (13 столбови а 19 светилки)			2.400.000,00
2	ул.Миро Барага во должина од 1275м (на делот од пат кајаПлешенци до АМС)	Нови сијалични места со енергетски ефикасно светило се комплет со метални столбови и спојни елементи	37	50.000,00	1.850.000,00

3	ул.Нада Михајлова во должина од 750м на делот помеѓу двата кружни тека.	Нови сијалични места со енергетски ефикасно светилоЛЕДсе комплет со метални столбови и спојни елементи(Ке се искористат и металните столбови од ул.Јаким Стојковски)	24	87.500,00	2.100.000,00
4	ул.Тодор Александров на делот во нас.Калниште со должина од 207м	Нови сијалични места со енергетски ефикасно светило се комплет со метални столбови и спојни елементи	7	38.000,00	266.000,00
5	ул.Димитар Влахов на делот во нас.Калниште со должина од 316м	Нови сијалични места со енергетски ефикасно светило се комплет со метални столбови и спојни елементи	11	38.000,00	418.000,00
6	Ул.Јоаким Крчовски со должина од 275м	Нови сијалични места со енергетски ефикасно светило се комплет со метални столбови и спојни елементи	9	38.000,00	342.000,00
7	Ул Древенска	Нови сијалични места со енергетски ефикасно светило, се комплет со метални столбови и спојни елементи	3	38.000,00	114.000,00
8	Ул Добревска	Нови сијалични места со енергетски ефикасно светило се комплет со метални столбови и спојни елементи	3	38.000,00	114.000,00
9	Повеќе месни заедници по потреба	нови сијалични места комплет со дрвен столб, кабел и светило со енергетско ефикасени светилки	14	18.000,00	252.000,00
10	Повеќе месни заедници по потреба	Нови сијалични места на постојни столбови со инсталирана мрежа	15	5.000,00	75.000,00

11	Мост во Злетово	Осветлување на мостот со декоративни канделабри и енергетско ефикасни светилки			
			5	20.000,00	100.000,00
	Проектирање и ревизија на проекти за улично осветлување		пауш		100.000,00
вкупно:					8.131.000,00

ЈА-2-Замената на постојните светилки ќе се врши на сите постојни енергетсконеефикасни живини светилки со Лед енергетскоефикасни светилки(1346 броја), према изготвена студија за оваа намена.

ЈА-3-Ќе се набави реквизити за новогодишно украсување.

ЈЗ-Одржување на јавно осветлување

1. За потрошена електрична енергија.

Према проценки од предходни години и постојна мрежа за ул.осветлување.

2.Тековно одржување на постојното улично осветлување

Тековното одржување се однесува на:

-Интервентно одржување по потреба при појава на дефект во поголем размер.

-Редовно одржување со следнава динамика:

а)Во градот Пробиштип поради поголемата обемност на градот редовното одржување ќе се подели по населби и тоа:

-Централното гратско подрачје-шест пати во годината.

-Село Пробиштип-четири пати во годината.

-Населба Каменар и сКалниште- четири пати во годината.

-Лиса Гара- четири пати во годината.

Б)Во населените места (селата) трипати во годината и тоа пред селските слави, за секое село посебно, и двапати по четири месеци следствено.

В)Во Злетово четири пати во годината.

Доколку има можност, поправка на уличното ќе се врши и по пријава од лица.

-Под редовно одржување се подразбира, вршење редовна контрола и санација на констатирани дефекти .

Напомена:

-Временските термини ќе се усогласат према условите и потребите, во консултација со ЕВН-Кочани.

За тековното одржување се планирани следниве расходи:

Материјал за тековно одржување	вкупно материјали со ДДВ
Промена на сијалици од сите типови	150.000,00
Промена на сите предспojни уреди од сите типови	100.000,00
Промена на опрема во командно мерни ормари	110.000,00
ВКУПНО	360.000,00

Број 26-1232/16
20.11.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка1 од Законот за локална самоуправа(Сл. весник на РМ бр 5/2002) и член 21 став 1 точка 11од Статутот на општина Пробиштип (Сл. гласник на општина Пробиштип бр 4/2005), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на 20.11.2015 година ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА
за Локален економски развој за 2016 година

Програмата за **Локален економски развој** за 2016 год. ги опфаќа и следните подпрограми:

- Подпрограма за поддршка на локалните граѓански здруженија
- Подпрограма за заштита на животната средина

ПРОГРАМА ЗА ЛЕР

рб	Планирани активности и проекти	Финансирање		
		буџет	донација	друго
1	Изработка на Стратегија за развој и промоција на туризмот во општина Пробиштип	150.000ден.		
2	Изработка на Стратегија за развој на земјоделието и искористување на потенцијалите на територија на општина Пробиштип			0,00ден
3	Изработка на Стратегија за локален културен развој			0,00
4	Организирање трубини, предавања и советувања од областа на претприемаштвото	10.000ден		
5	Поддршка на активности на Локален Младински Совет	30.000ден		
6	Промоција на претприемаштво во средното училиште-пренесување на добри практики			0.00ден
7	Организирање на курсеви за основен и напреден странски јазик и компјутери	150.000ден		
8	Реализација на активности на Канцеларија за поддршка на Бизнис заедницата			0,00ден

9	Организирање на едукативни работилници за искористување средствата преку ИПАРД програмата			0.00ден
10	Подготовка на проектни апликации преку Програма за поддршка на руралниот развој			0.00ден
11	Реализација на проект во делот на енергетска ефикасност преку ИПА компонента		12.300 000ден.	
12	Реализација на проект во делот на заштита на културното наследство преку ИПА компонента		15.375.000ден	
13	Воспоставување на партнерски односи со општини од Европа како и збратимување и проширување на соработката			0,00ден
14	Сопствено учество на општината во проекти предвидени да се реализираат преку Источен плански регион	300.000ден		
15	Сопствено учество во останати проекти	900.000ден		
17	Печатење на промотивни материјали	300.000ден		
18	Иницијатива за формирање на водна заедница			0.00ден
19	Учество во стручни обуки, семинари работилници			0.00ден
20	Превод на проектна документација	30.000ден		
21	Консултантски услуги за специфични проектни активности	300.000ден		
ВКУПНО Програма ЛЕР		2.860.000ден		

Подпрограма за заштита на животната средина

рб	Планирани активности и проекти	Финансирање		
		буџет	донација	друго
1	Санација и рекултивација на стара јаловишна депонија			*
2	Изработка на ЛЕАП 2016-2021	120.000ден		
3	Ревизија на план за управување со отпад			0.00ден
4	Реализација на проект за шистење на дивите депонии			0.00ден
5	Изработка на проект за изградба на целосен канализационен систем со пречистителна станица за отпадни води		600.000ден	
6	Изработка на програма за енергетска ефикасност			0.00ден
7	Организирање на едукативни работилници за Енергетска ефикасност			0.00ден
8.	Изработка на проектна документација за ревитализација на Кундинско езеро		500.000ден	
9.	Реализација на активности за потребите на акцијата Ден на дрво			0.00ден
10	Поставување на мерни станици за мерење на квалитет на воздух и алергени	600.000ден		
11	Учество во активности во регионален проект за зачувување на природата , заштита на слив на река Брегалница			0.00ден

12	Иницијатива за прогласување на лесновски кратер за заштитен споменик на природата			0.00ден
ВКУПНО		720.000ден		

Подпрограма за поддршка на локални граѓански здруженија

рб	Планирани активности и проекти	Финансирање		
		буџет	донација	друго
1	Поддршка на граѓански здруженија	36.000ден		
2	Поддршка на дел од транспортните услуги	30.000ден		
3	Поддршка во формирање на нови НВО	10.000ден		
ВКУПНО :		76.000ден		

Забелешка:

Предвидените средства ќе бидат распределени пропорционално на здруженија кои до утврдените рокови ќе поднесат програма.

Доколку до месец Септември предвидените средства не бидат искористени истите ќе бидат доделени на организација која ќе поднесе дополнително барање за реализација на активности

Број 26-1232/17
20.11.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 3, член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 6, 7 и 11 од Статутот на Општина Пробиштип ("Службен гласник на Општина Пробиштип" бр.4/2005), а во врска со Законот за енергетика, Советот на општина Пробиштип, на седницата одржана на 20.11.2015 година, го донесе следниот:

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ЗА 2016 ГОДИНА

Општина Пробиштип има значителен потенцијал за зголемување на енергетска ефикасност во јавните објекти и тоа: општинските административни згради, основните и средни училишта, зградите на детската градинка, зградите на домот на културата, спортските сали и уличното осветление. Трошоците за енергија (електрична и топлинска) за јавните објекти во надлежност на Л.С. завземаат повеќе од 5%- 10% од вкупниот буџет на општината, а се очекува годишен раст од цели (10-15)%, овој раст се должи пред се на зголемување на цената на енергенсите. Исто така трошоците за потрошена електрична енергија за јавно (т.н.улично) осветлување се на ниво од околу 4% од вкупниот буџет на општина Пробиштип, кој реално може да се намали за (40-50)% со замена на постојните со нови т.н. штедливи светилки.

Со цел да се намалат трошоците и потрошувачката на енергија и да се подобрат внатрешните условите на зградите за образование (основните училишта и детските градинки) од една страна и уличното осветление од друга страна, потребно е истите да се реконструираат, целосно или делумно, и во нив да се применат мерки за енергетска ефикасност.

Генералната цел на Програмата за Енергетска Ефикасност (МЕЕП) во општина Пробиштип е да се намали потрошувачката на енергија во зградите под општинска управа и уличното осветление во општината, а со тоа да се подобри локалната економија и намалат буџетските трошоци, и зголеми свеста и мерките во целост за штедење .

Енергенс	Годишна потрошувачка на струја(2015)			Годишни трошоци за енергија (€)
	Мерна единица	Количина	(kWh)	

Општинска зграда

Електрична енергија	kWh	31957	31957	5742
Јаглен	Kg			
Екстра лесно масло	Litri	12300	123000	8500
Течен нафтен гас	Litri			
Пелети , брикети	Kg			

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП Бр.39/2015

Дрво	m ³			
Вкупно			154957	14242

ОСУ Н.Н.Борче

Електрична енергија	kWh	128595	128595	15283
Јаглен	Kg			
Екстра лесно масло	Litri	31000	310000	29170
Течен нафтен гас	Litri			
Пелети , брикети	Kg			
Дрво	m ³			
Вкупно			438595	44453

ООУ Никола Каре

Електрична енергија	kWh	69921	69921	9095
Јаглен	Kg	45000	345150	5699
Екстра лесно масло	Litri	40000	400000	38373
Течен нафтен гас	Litri			
Пелети , брикети	Kg			
Дрво	m ³	30	55500	1560
Вкупно			870571	54727

Дом на култура

Електрична енергија	kWh	44327	44327	4323
Јаглен	Kg			
Екстра лесно масло	Litri			
Течен нафтен гас	Litri			
Пелети , брикети	Kg			
Дрво	m ³			
Вкупно			44327	4323

Детска Градинка Гоце Делчев, Срничка, Изворче

Електрична енергија	kWh	72115	72115	5817
Јаглен	Kg			
Екстра лесно масло	Litri	40000	400000	33279
Течен нафтен гас	Litri			
Пелети , брикети	Kg			
Дрво	m ³			
Вкупно			472115	39096

ООУ „Браќа Миладиновци,“

Електрична енергија	kWh	65484	65484	8126
Јаглен	Kg	25000		1164
Екстра лесно масло	Litri	50000	500000	47965
Течен нафтен гас	Litri			
Пелети , брикети	Kg			
Дрво	m ³	20		863
Вкупно				58118

Број на улични столбови за осветлување:

1508 броја

Вкупна енергетска потрошувачка и трошоци за енергија за јавно осветлување

Година:	Годишна потрошувачка на електрична енергија		Годишни трошоци за електрична енергија
	Мерна единица	Количина	[€]
2012	kWh	924805	99175

2013	kWh	929780	101961
2014	kWh	916597	102448
2015	kWh	918788	102628
Вкупно		3689970	406212

Со имплементацијата ќе се постигнат и други специфични цели, пред се заштедите на енергија ќе придонесат буџетот на општината да се ориентира кон други сектори. Капитални инвестиции во образованието, социјалата, заштитата на животната средина за постигнување на подобри услови и квалитет на живот на сите граѓани. Исто така, се очекува со спроведувањето на МЕЕП да се постигнат следниве конкретни специфични цели и тоа:

- Намалена потрошувачка на енергија и заштеда на средства за капитални инвестиции и развој,
- Обновени енергетски системи и објекти;
- Инвестирање во технологии за супституција на електричната енергија со сончевата енергија и природниот гас и мали хидроелектрични централи,
- Подобрени санитарни услови и зголемена продуктивност и
- Зголемена свест за енергетски заштеди кај одговорните лица во општината кои носат одлуки, извршителите и крајните потрошувачи.

Намалувањето на потрошувачката на енергија исто така позитивно ќе влијае на животната средина, бидејќи со тоа ќе се намалат штетните емисии во воздухот од согорување на фосилни горива. Ова ќе има позитивно влијание врз здравјето на луѓето, животните и растенијата, а ќе обезбеди квалитетни услови за организирање на спортски, културни и други манифестации, со што Пробиштип ќе биде атрактивна дестинација за домашните и странски туристи, посетители, но и инвеститори во обновливи извори на енергија.

Една од целите на оваа програма беше да ги собере квантитативните и квалитативните податоци и врз основа на базата на податоци наменета за општината, да направи анализи и резултати сумирани во оваа програма. Врз основа на овие резултати и изработената методологија, се идентификуваат начини за бирање на објектите кои се приоритетни за спроведување на проекти од областа на енергетска ефикасност, во зависност од потенцијалот за намалување на потрошувачката на енергија и носење на одлуки, како и давање на препораки за идни чекори за зголемување на енергетската ефикасност и заштеда на енергија во општината.

Вкупно објекти кои се опфатени со базата на податоци во општината се 19 објекти (2 основни училишта едно средно училиште, 3 детски градинки, 3 дом на култура и 4 административни згради), а се анализирани само оное кои се над 1000 м².

Овие објекти се во надлежност на општината и нивните податоци се внесени во базата на податоци за енергетска ефикасност. Базата на податоци ќе продолжи да се надградува со нови податоци во иднина од кои ќе зависат и приоритетите и задачите за спроведување на мерки за енергетска ефикасност во општината.

Во следната табела се дадени објектите што припаѓаат на секторот Администрација (општинска зграда), секторот образование поделени во две целни групи: Основни училишта и Детски градинки и Култура со објекти во Пробиштип и Злетово. За објектите е дадена вкупната грејна површина.

Табела 5 Податоци за јавни објекти третирани во програмата

Сектор: АДМИНИСТРАЦИЈА

		Грејна Површина (m²)
Целна Група: Административни згради		
• Општинска зграда-Пробиштип		973
• Услужен и Бизнис центар-Пробиштип		255
• Услужен центар-Злетово		270
Вкупно:		1.498

Сектор: ОБРАЗОВАНИЕ

Целна Група: Основни, средни училишта заедно со спортски сали		Грејна Површина (m²)
Локација на	Име на основно училиште	

објект/ознака

Центар/БМ1	ОУ "Браќа Миладиновци"-Пробиштип	3.066
с.Пробиштип/БМ2	ОУ "Браќа Миладиновци"-Пробиштип	719
Нас.Калниште/НК1	ОУ "Никола Карев"-Пробиштип	4.979
Злетово/МТ1	ОУ "Маршал Тито"-Злетово	2.324
Центар/ННБ1	СОУ "Н.Н.Борче"-Пробиштип	1.920
Центар/ННБ2	СОУ "Н.Н.Борче"-Пробиштип	2.049
	Вкупно:	15.057

Целна Група: Детски Градинки

		Грејна Површина (m²)
Локација	Име на детска градинка	
Пробиштип	Цветови	1.169
Пробиштип (центар)	Срничка	607
Злетово (центар)	Изворче	1.354
	Вкупно:	3.130

Сектор: Култура

		Грејна Површина (m²)
Локација	Име на објектот	
Пробиштип	Зградана Дом на Култура Злетовски рудар	1.624
Пробиштип	Кино сала Злетовски Рудар	2.260
Злетово	Дом на култура	830
	Вкупно:	4.714

- ✓ ОУ – Основно Училиште
- ✓ ДГ – Детска Градинка

Политиката на општината за енергетска ефикасност се утврдува со Програма за унапредување на енергетска ефикасност кој треба да биде во согласност со државната Стратегија за унапредување на енергетската ефикасност. Програмата ја донесува Советот на општината и таа се однесува на три години. Градоначалникот изготвува план за реализација на програмата и извештај за остварување на планот за претходната година и го доставува до Советот на општината за одобрување односно усвојување.

**СЕГАШНА СОСТОЈБА И МОЖНОСТИ ЗА РАЗВОЈ НА
ЕНЕРГЕТСКИОТ СЕКТОР**

❖ **Систем на снабдување со енергија**

Снабдувањето со електрична енергија во општина Пробиштип се врши од електроенергетскиот систем на Република Македонија и воглавно целата општина е снабдена со стабилен напон од електроенергетската мрежа. Општина не располага со енергетски извори под своја управа.

Напојувањето со електрична енергија на општината се врши преку напојни постројки под сопственост на АД ЕВН Македонија и тоа:

Трафостаница од 110/35/10 KV напонско ниво, која има два енергетски трансформатори со снага од 20 MVA, од кој едниот е во погон, а другиот служи како резерва за потребите на зголемување на ангажираната снага. Во летниот период градот и населените места ангажираат снага од 9-10 MVA, а во зимскиот период од 13-14 MVA, што претставува помалку од половина од инсталираниот капацитет на трафостаницата.

За задоволување на поединечните потреби по дејности (лесна индустрија, мало стопанство, јавни институции и друго) потребни се нови трафостаници, кои би се напојувале од главната напојна точка 110/35/10 KV трафостаница на дистрибуција и од постоечките околу 100 трафостаници низ територијата на целата општина.

Сите населени места во општината се електрифицирани, а најголемата урбана населба Злетово со електрична енергија се снабдува од 110/35/10 KV трафостаница од Пробиштип со 10 KV воздушен

далекувод. Во населбата има 5 трафостаници, а покриеноста со снабдување со електрична енергија задоволува, додека уличното осветлување не е на потребното ниво.

За снабдување со топлинска енергија за основните училишта и детските градинки се користи сопствен топлификациониот систем со котли кои работат на нафта, јаглен и дрва. Генерално, системите за загревање во објектите функционираат, но не се на задоволително ниво, при што е потребно реновирање односно замена/надоградба на одредени компоненти во нив.

Врз основа на направените проценки и спроведените анализи за јавните објекти во општина Пробиштип може да се констатира дека:

- Потенцијалот за заштеда во општинските згради е помеѓу 10% и 20%;
- Инвестиции за проектите се движат во голем опфат во зависност од обемот и фазите на интервенцијата, а пресметаното време за враќање на инвестициите во најголем дел е од 1 до 5 години.

❖ База на податоци и извори на информации

Спроведување на политиката за енергетска ефикасност не е возможна без вистински податоци за правење на процени и анализи врз основа на кои може да се донесуваат одлуки. Значајните трошоци за енергија кои се покриваат од општинскиот буџет предизвикаа големиот интерес за добивање и градење на информативна база на податоци за основните училишта и детски градинки, објекти од културните дејности и уличното осветление кое е во надлежност на општината.

Постоењето на база на податоци и нејзино градење со информации за потрошувачката на енергија во објектите на општината и уличното осветление е најдобар извор на информации. Врз база на добро изградена база на податоци може лесно, ефикасно и во секој момент да се направат различни видови на анализи.

Во базата е потребно да се опфатат училиштата (основни и средно), административната општинска зграда (Пробиштип и Злетово), објектите на детската градинка, објектите на Домот на културата Злетовски рудар и уличното осветление на територијата на целата општина. Како влезни податоци се користени: потрошувачката на електрична и топлинска енергија, потрошувачката на вода, површината на објектот, бројот на лица што го користат објектот, режимот на користење на објектот, типот на градба и годината на изградба на објектот и други.

Базата на податоци содржи информации за сите објекти во сопственост и управување на општината. Во период од четири месеци во базата се внесени релевантни податоци на потрошувачка на енергија на објектите групирани по сектори, тип на потрошувачка и трошоци на годишно ниво, број на ученици, старост и состојба на објектите и други информации. Овие информации се добиени од општината во соработка со одговорните лица од секој општински објект чија потрошувачка на енергија е финансирана од општинскиот буџет.

Податоците се поделени во две групи:

- ❖ Стандардни податоци за објектите кои што вклучуваат податоци за нивната состојба, карактеристики на градба, инсталирана моќност и начин на снабдување со енергија. Овие податоци во најголем дел се од траен карактер.
- ❖ Променливи податоци, кои што се однесуваат на промените на потрошувачка на енергија за секоја измината година и соодветните трошоци за потрошена енергија. Овие податоци се пополнуваат на секои шест месеци или доколку такви податоци не се расположливи тогаш податоците се внесуваат на годишно ниво.

Базата на податоци е значајна алатка во МЕЕП која содржи информации групирани по сектори за општинските згради и нивната потрошувачка на енергија.

Во неа се собираат податоците во одредени форми за регистрација, каде се внесуваат техничките податоци за зградите како и податоци за потрошувачка на енергија и вода и технички податоци за состојбата на системите. Базата на податоци овозможува на општината да ги чува податоците и да има преглед над потрошувачката на енергија и трошоците на секторите (одделите) и целните групи (типовите на згради), да подготви статистики и да ја анализира состојбата. Базата на податоци се користи за да се даде приоритет на зградите во однос на спроведување на мерки за енергетска ефикасност (заштеди на енергија со постигнување на стандардно комфортно ниво) и развој на проекти за енергетска ефикасност.

Целта на користење на базата на податоци е да се направат анализи со кои ќе се оцени ефикасноста на користење на енергија во објектите под надлежност на општината, како и оценка за исплатливоста за инвестирање во нив и придобивките од спроведување на мерки за енергетска ефикасност во однос на енергетските заштеди.

Податоците за потрошувачка на енергија и вода се внесени во базата на податоци. Базата на податоци ќе и овозможи на Општина Пробиштип да ги чува податоците и да има преглед над потрошувачката на енергија и трошоците на секторите (одделите) и целните групи (типовите на згради), да подготви статистики и да ја анализира состојбата.

Базата на податоци се користи за да се даде приоритет на зградите со голема потрошувачка на електрична енергија за нивен преглед и развој во проекти за енергетска ефикасност. Во секоја институција ќе се формира тим за ЕЕ кој ќе ги ажурира и надополнува податоците за ЕЕ на јавните објекти.

Во базата на податоци на Општина Пробиштип идентификувани се следните сектори и целни групи:

- Сектор **Администрација**
- Целна група **Административни згради (општински бараки)**
- Сектор **Образование**
- Целни групи **Основни Училишта, Детски Градинки, Средно Училиште**
- Сектор **Култура**
- Целни групи **Дом на Култура**
- Сектор **Општински услуги**
- Целна група **Улично осветление**

Во формуларите се дадени податоците за секоја од зградите, специфичната потрошувачка на енергија и трошокот за неа и состојбата на системите пополнети од корисниците на објектите и специфичната потрошувачка на енергија на објектите.

❖ Основни процени

Општината Пробиштип има потенцијал за енергетска ефикасност. Воедно со зголемување на цените на енергенсите на локалниот и регионален пазар како и очекуваниот пораст на населението, потрошувачката на енергија во наредниот период во финансиски средства во споредба со сегашното ниво се очекува да расте со стапка од 5%-15% на годишно ниво.

Процената на очекуваниот развој е направена врз база на податоците добиени за потрошувачката на енергија во училишните згради и општината во периодот 2012-2015 година како и растот на населението и економскиот развој во општината.

Вкупната потрошувачка на енергија се очекува да се зголеми за 20% според направените прогнози врз база на предвидениот раст на енергенсите и локалниот раст на населението како и севкупниот економски раст во општината, се покажува дека заштедата на енергија би била во опсегот на (10-15%

❖ Потенцијал за енергетска ефикасност

Главни крајни корисници и потенцијал за енергетска ефикасност

Подобрувања во користењето на енергијата, создава реална можност да се намали потребата од енергија во просек (2-3) %годишно во наредните десет години. Главните можности за заштеда на средства во општинската економија се фокусирани кон заштеди на енергија, бидејќи во тој домен економијата е најмногу осетлива и ќе има најголем поттик за да се направат промени. Секоја од предложените промени односно мерки треба да се разгледа посебно и активностите за нивно спроведување треба да се координираат со одговорните од секој објект, во согласност со можностите за инвестирање и расположливиот буџет во општината во соработка со Министерството за образование. Воедно, потребно е ажурирање на податоците секоја година со цел да се има преглед за нивото на потрошувачка на енергија, што овозможува да се следат придобивките од направените промени.

Образовен сектор

Голем дел од анализата за иницијативи за енергетска ефикасност на краток рок треба да се концентрираат на можностите за заштеди на енергија (електрична и топлинска енергија) во сите сектори коишто се под надлежност на општината. Потрошувачката на енергија во основните училишта завзема најголем дел во енергетскиот биланс на општината и во него може да се очекува најголем раст на потребата за енергија во иднина, а следствено и најголем потенцијал за заштеди на енергија. Пресметката за заштедите е направена врз база на податоци за потрошена енергија во објектите и фактурирана вредност за потрошена енергија од базата на податоци.

Општо за улично осветление

Јавното осветление, а со тоа и уличното осветление, спаѓа во поважните комунални дејности на локалната самоуправа. Доброто улично осветление, гледано само од квалитетен аспект (повисока осветленост на улиците) подразбира поголеми трошоци за потрошена електрична енергија и негово одржување. Системот за улично осветление е во сопственост на општината која е одговорна за негово функционирање, одржување и унапредување. Целокупната активност на оваа дејност во општината денес се сведува на одржување со свои вработени и свои основни средства и алати за работа (главно замена на прегорени сијалици и реконструкција на постојната мрежа како и нова мрежа со нови светилки во помал обем).

Врз основа на собраните податоци и направените анализи наведени се потребни мерки кои треба да бидат составен дел на идна сеопфатна програма за енергетска ефикасност на улично осветление во

општината. Направените анализи и добиените сознанија кои се изложени укажуваат дека изработка и реализација на таква програма е неопходна и мошне корисна. На ниво на Македонија просечната годишна потрошувачка на улично осветление по жител изнесува 37 kWh додека просечното време на користење на уличното осветление изнесува околу 4.000 часови годишно. Земајќи во предвид дека споредбените податоци за општините во Европа се двојно помали од тие кај нас, несомнено се јавува потребата од спроведување на реконструкција на уличното осветление во општината со цел за подобрување на енергетска ефикасност на уличното осветление. За одредување на потенцијалот за енергетска ефикасност од улично осветление изработена е анализа за замена на постојните живини светилки со висок притисок со натриумови светилки со висок притисок прикажани во следната табела. Се предвидува проектот за реконструкција на уличното осветление во општината да се реализира во период 2014-2016 година додека финансирањето на проектот да се изведе во договор со набавувачот на улично осветление и помош од донаторски институции. (Активностите се дефинирани во годишните програми за улично осветлување)

Замената на постојните светилки ќе се врши на сите постојни енергетсконеефикасни живини светилки со Лед енергетскоефикасни светилки (1346 броја), према изготвена студија за оваа намена. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ

Главната цел на ОПЕЕ е намалување на трошоците за енергија во општината, како во делот на јавните објекти така и на уличното осветлување. Ова може да се постигне со реализација на проекти за енергетска ефикасност. Проектите треба да имаат заедничка, општа, односно генерална цел тоа е: „Зголемување на свеста кај граѓаните за придобивките од креирањето на локална енергетска политика,,.

Општината Пробиштип, како доминантно рурална општина со недоволно развиена инфраструктура, се стреми кон што поекономично и поефикасно користење на енергијата. Исто така, општината се фокусира кон задоволување на еколошките аспекти, што подразбира намалување на емисиите на штетни стакленички гасови во атмосферата. Долгорочните цели на општината се:

- До 2020 година да се намали годишната потрошувачка на енергија за минимум 10%,
- До 2020 година да се намали делот за енергија во општинските инвестиции за минимум 25%,
- Подобрување на внатрешните услови до стандардно ниво на удобност во 80% од основните училишта и детски градинки во надлежност на општината,
- Да се замени целосното јавно осветление во општината со нови светилки со што потрошувачката ќе се намали на половина од сегашната,
- Да се намалат нивото на CO₂ емисии во атмосферата за минимум 20% во споредба со сегашното ниво,
- Зголемување на ЕЕ на општинските објекти преку преземање на конкретни мерки за заштеда на енергија (промена на врати и прозорци, ЕЕ фасада, кровни конструкции, поставување на сончеви колектори). Искористување на нови алтернативни извори на користење на енергија
- Формирање на комисија за ЕЕ во рамки на општината
- Ажурирање на база на податоци за ЕЕ
- Кампања и обуки на граѓанството за значењето на ЕЕ и подигнување на свеста за заштеда на енергија кај граѓанството
- Да се намали бројот на здравствени проблеми поврзани со внатрешната клима во училишните згради и детските градинки,
- Брза идентификација и обнова на проблематичните системи во основните училишта и детските градинки со висока потрошувачка на енергија во основните училишта и детските градинки.

Стратегија на општината е дека горенаведените цели ќе ги постигне преку:

- Функционирање и работење на тимот за енергетска ефикасност во одржување на базата на податоци,
- Основање на фонд за финансирање и реализација на проекти за зголемување на енергетска ефикасност во училиштата и јавното осветление,
- Идентификација и изнаоѓање на нови донатори,
- Идентификација и користење на нови извори на енергија.

Истовремено, за да се остварат горните долгорочни цели, општината има цел да промовира и работи на:

- Создавање на свест преку ширење на добри практики,
- Промоција на социјалната свест за потреба за создавање на одржлив развој,
- Градење на партнерства коишто вклучуваат јавен сектор, потрошувачи и енергетски фирми.

Реализирани проекти во измоинатиот период:

Проекти за 2013г.	Проекти за 2014г.	Проекти за 2015г.
-Поставување на сончеви колектори во детска	-Поставување на сончеви колектори во детска градинка	-Изработена Физибилити студија за јавно осветлување

градинка "Гоце Делчев" -Промена на азбесен кров во детска градинка "Гоце Делчев" -Промена на прозори во СОУ Браќа Миладиновци во Пробиштип -Промена на фасада и прозорци на колективна социјална зграда -Издавање на флаери и брошури за ЕЕ и кампања во основните и средните училишта за заштеда на енергија -Замена на 51 стара светилка и поставени се нови енергетски ефикасни	-Промена на парни котли во ООУ Никола Карев -Промена на прозорци во СОУ Наум Наумовски Борче -Промена на кров и фасада на кино сала -Издавање на флаери и брошури за ЕЕ и кампања во основните и средните училишта за заштеда на енергија -Замети се 60 стари светилки и поставени се нови енергетски ефикасни	во општина Пробиштип -Проект "Енергетски ефикасна градинка, пријател на природата". Реконструкција на детска градинка во ЕЕ, промена на прозори и врати и поставување на фасадна изолација -Промена на светилки -Издавање на флаери и брошури за ЕЕ и кампања во основните и средните училишта за заштеда на енергија -Заменети се 51 стари светилки и поставени се нови енергетски ефикасни
--	---	---

Табела 1 Активности за 2016 година за ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП

Акции од планот	Активност	Финансиски средства(денари)
1.Јакнење на административните капацитети	Јакнење на капацитетите на општина Пробиштип	/
	-Формирање на тим за енергетска контрола и следење на реализацијата на Програмата за ЕЕ	/
	-Зголемување на капацитетите во општина Пробиштип за следење на проблемите во делот на ЕЕ	/
	-Изработка на проекти и апликации на јавни објекти во делот на ЕЕ	Нема финансиски последици
2.Изработка на проектни задачи и тендерска документација за избор на консултантски куќи за изработка на проектна документација во делот на ЕЕ	Дефинирање на целите и активностите за изработка на проектна документација	/
3. Реализација на проекти во делот на ЕЕ, за детска градинка "Срничка"	Проект "Енергетски ефикасна градинка, пријател на природата". (700 000 денари добиени средства од Програмата за зачувување на природата и 350 000 денари сопствено учество од општина	Нема финансиски последици, овие средства се веќе предвидени во претходната

Акции од планот	Активност	Финансиски средства(денари)
	Пробиштип)	програма
4.Изработка на студија за можностите за изградба на енергетски објекти за обновливи извори на енергија	Аплицирање по повици	Нема финансиски последици
5.Реализација на дел од Планот за замена на постојните со енергетски ефикасни светилки	Изработка на апликација за замена на светилките со енергетско ефикасни	3 000 000 (средствата се предвидени во програмата за улично осветлување за 2016 година)
6.Ревизија на постојната и изработка на нова Програма за ЕЕ, по најнова метода за период 2016-2020 година	Подготовка на материјал	200 000
7.Едукативни работилници за ЕЕ, посета на саеми и семинари	Изработка на план и временска рамка	20 000
Вкупно		3. 220 000

Број 26-1232/18
20.11.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 36 став1 точка1 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 5/2002) и член 21 став1 точка 11, а во врска со член 15, став 1, точка 5 од Статутот на општина Пробиштип (Сл.Гласник на општина Пробиштип 4/2005), Советот на општина Пробиштип, на седницата одржана на ден 20.11.2015 година, ја усвои следната:

ПРОГРАМА
ЗА СОЦИЈАЛНИ И ДРУГИ ПОТРЕБИ

Општина Пробиштип во рамки на своите надлежности во текот на 2016 година ќе ги одбележи следните празници, манифестации и настани:

Програма - Одбележување на празници, манифестации и настани во општина Пробиштип за 2016 година

рб	Планирани активности и проекти	Финансирање		
		буџет	донација	друго
1	7 Јануари-Божик (5 Јануари Бадниково гранче). Приклучување кон активностите на црквата за берење на бадниково гранче и палење на коледарски оган. Заедничка активност со Општина Кратово Место на настан: месност Жгури и нас. Карпош	50.000,00		

2	14 Јануари - Василица Организирање на хуманитарен Василичен коктел на кој ќе се соберат средства кои ќе се донираат на наши сограѓани на кои им се неопходни заради лекување или сл. Место на настан: Хотел „Ц. Топче“	50.000,00		
3	19 Јануари-Водици Во соработка со црковните одбори на црквите Пресвета Богородица од Пробиштип и св. Пречиста Богородица од Злетово, организирање на настан - осветување на водите во Пробиш/Злет. и фрлање на крст .	40.000,00		
4.	28 Јануари Св. Гаерил Лесновски	1.000,00		
5.	21 Март - Ден на пролетта, Манифестација „Зелникот на баба“ Место на настанот: Градски плоштад - Градски пазар	100.000,00		
6.	22 март - Младенци	20.000,00		
7.	1^{-ви} Април - Ден на шегата-Пробиштипски маскенбал	80.000,00		
8.	3^{-ти} Април - Нападот на Пробиштип од страна на Третата ударна бригада. Во соработка со Организација на борците на општина Пробиштип и Студентскиот дом „Доне Божинов“ одбележ. на настанот. Место на настан: Спомен парк	3.000,00		
9.	Велигден Одбележување на најголемиот празник на православните христијани. Место на настан: Градски плоштад	15.000,00		
10.	1^{-ви} мај - ден на трудот	20.000,00		
11.	Ѓурѓовден	6.000,00		
12.	9^{-ти} мај - Ден на победата над фашизмот Место на настан: - Спомен обележја - Градски плоштад	1.000,00		
13.	18 Мај - Матурска забава	40.000,00		
14.	20 Мај - Ден на пожарникарите Место на настан: Градски плоштад ПП единица	10.000,00		
15.	Јули - август - Лесновска ликовна колонија Место на настан: с. Лесново	160.000,00		
16.	Probistip Summer festival 2015 Место на настанот: Градски пазар	300.000,00		
17.	Културни настани во текот на летниот период (Меѓуопштинска соработка и други настани кои не се предвидени со програмата)	70.000,00		

18.	2^{ри} Август - Илинден, Ден на илинденското востание и првото заседание на АСНОМ Празникот ќе се одбележи во Злетово, а во соработка со месната заедница на Злетово. Место на настан: -Повеќенаменско игралиште	30.000,00		
19.	28^{ми} Август - Голема Богородица ,ден на рударите и патрон на градот Културни манифестации (културно уметничка програма во рамки на „Неделата на спортот и културата”) Место на настан: Дом на култура „Злетовски рудар” Ракометарско игралиште во центарот на градот или на градскиот плоштад.	150.000,00	100.000,00	
20.	8^{ми} Септември - Ден на ослободувањето на Пробиштип и ден на независноста и самостојноста на Република Македонија	10.000,00		
21.	5 Октомври - Ден на учителот Место на настан: Дом на култура	10.000,00		
22.	11^{ми} Октомври - Ден на востанието во РМ Место на настан: Споменици од НОБ	1.000,00		
23.	23 Октомври - Ден на македонската револуционерна борба	20.000,00		
24.	Октомври - „Профест” Републички натпревар на пејачи аматери Фестивалот е во организација на Дом на култура „Злетовски рудар” и општински синдикат Место на настан: Кино сала при Дом на култура „Злетовски рудар”Пробиштип	10.000,00		
25.	8 Декември - Св. Климент Охридски	20.000,00		
26.	31^{ви} Декември - Нова Година Место на настан: Плоштад во Пробиштип	50.000,00		
27.	Изработка на групна маска за победниците на Пробиштипскиот маскенбал, кои ќе не претставуваат на Струмичкиот и Прилепскиот карневал	40.000,00		
28.	Поддршка на невладини организации кои се бават со дејноста култура и одбележување на одредени значајни датуми од нашата историја, а кои ќе бидат вклучени во одбележувањето на општински празници и културни манифестации	40.000,00		
29.	Поддршка на Месни заедници	30.000,00		

30.	Презентација на општина Пробиштип	150.000,00		
31.	„Ревитализација и дигитализација на уникатните ракописи од Лесновскиот манастир“.	60.000,00		
32.	Традиционално, културно -уметнички изрази	30.000,00		
ВКУПНО :		1.590.000,00	100.000,00	

За реализирање на програмата ќе се обезбедат средства од Буџетот на Општина Пробиштип. Во реализацијата на оваа програма ќе се вклучат основните училишта, средното училиште, детската градинка, Домот на култура и други установи и организации од општина Пробиштип.

Број 26-1232/19
20.11.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 36 став1 точка1 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 5/2002) и член 21 став1 точка 11, а во врска со член 15, став 1, точка 5 од Статутот на општина Пробиштип (Сл. Гласник на општина Пробиштип 4/2005), Советот на општина Пробиштип, на седницата одржана на ден 20.11.2015 година, ја усвои следната:

П Р О Г Р А М А

за спроведување на активности на спортските друштва во општина Пробиштип и за активности на општината во спортот за 2016 година

Спортот е дејност која ги опфаќа сите форми на спортски активности на спортистите од сите возрасти, како и спортско - рекреативните активности на граѓаните.

Заради остварување на потребите за занимавање со активности и заштита на правата и интересите од областа на спортот, граѓаните можат слободно и доброволно да се здружуваат и основаат спортски здруженија.

Во овие здруженија, строго е забрането политичко и верско организирање.

Спортски клуб е спортско здружение, односно трговско друштво кое врши дејност спорт.

Спортските клубови од различни спортови, заради остварување на јавниот интерес на општината во областа на спортот и заради планирање и реализација на програмските активности, можат да се здружуваат во општински и градски спортски сојузи од различни спортови. Спортските клубови од ист спорт на ниво на општина, заради остварување и реализација на заеднички програмски активности, можат да се здружуваат во општински, односно градски сојузи од ист спорт.

Од јавен интерес е

- поттикнување на спортските активности на децата и младината;
- организирање и спроведување на спортски тренинг и натпревари за оспособување на спортистите постигнување на врвни спортски резултати;
- поттикнување и помагање на организирањето спортски приредби и манифестации;
- Одржување и функционирање на постојните и планирање и изградба на објекти за спорт во општината.

За да можат сите овие активности успешно да се реализираат, основно е во општината да има објекти за спорт.

- што се тоа објекти за спорт?

Тоа се уредени површини и објекти кои се во функција на вршење на спортските активности.

Финансиските услови за функционирање на спортските друштва и сојузи во општината претставуваат најголем проблем за нормално функционирање на истите, од општо позната економска состојба во која се наоѓа нашата општина, која се рефлектира и во спортот, а и непостоење на генерални спонзори за финансирање на клубовите.

Во рамки на надлежностите што ги има општината во делот на спортот и рекреацијата (развојот на масовниот спорт и рекреативните активности , организирање на спортски приредби и манифестации,

оддржување и изградба на објекти за спорт, поддршка на спортски сојузи), а со цел развој на физичката култура кај младите, што помасовен опфат на млади лица на спортските терени и превентивно делување, а воедно и одвраќање на младите од пороците кои што ги дебнат на секој чекор во нашето современо секојдневие, општина Пробиштип настојува да ја оддржи и продолжи спортската традиција кај Пробиштипјани, а воедно дава голем придонес во развојот на физичката култура во општината.

Од страна на општина Пробиштип до спортските здруженија кои што ги имаше во програмата за 2015 година, се достави барање во кое општината бара од здруженијата финансиска програма за активности во 2016 година. За сите останати спортски здруженија кои не беа предвидени во програмата за изминатата 2015 година и здруженија кои во меѓувреме се регистрирани упативме јавен повик преку локалните медиуми, на ВЕБ страната на Општина Пробиштип и преку фејсбук профилот на општината. Од нивна страна беше позитивно одговорено на барањето и до општината беа доставени нивните финансиски програми за активности во 2015 година. Врз основа на доставените програми, а и однапред утврдените критериуми од страна на Одделението за јавни дејности како што се:

- Лига во која се натпреваруваат спортските друштва;
- Настапи на меѓународни, републички, регионални, општински натпревари, првенства, купови, турнири.
- Постигнати резултати
- Опфат на спортисти

од скромните средства со кои располага општината, дел од тие активности ќе бидат помогнати од Буџетот на општина Пробиштип, а секако и врз основа на покажаните резултатаи во изминатата година и тоа:

КК “ПРОБАСКЕТ”, за да функционира овој спортски клуб во рамки на натпреварите на младите категории (женски), кои што опфаќаат голем број на млади спортистки кои што се натпреваруваат во рамки на младинската лига во РМ, а со цел да им помогнеме на младите кошаркарки кои што редовно пријавуваат учество во младинска лига предвидовме средства во износ од**30.000,00 денари.**

ЗДРУЖЕНИЕ НА УЧИЛИШНИ СПОРТСКИ ДРУШТВА НА ПРОБИШТИП,
За спроведување на предвидените активности, а тоа подразбира училишни, општински, зонски и државни натправари, потребни се средства од**10.000,00 денари.**

ЗУСДП не подлежи на горенаведените критериуми, затоа што е здружение кое ги опфаќа училишните спортови, а со овие средства ќе помогнеме да се реализираат дел од зацртаните активности.

О.К. “ПРО-ВОЛЕЈ-05”, исто така се такмичи на државни првенства во категорија на пионерки и кадетки, а за неговите активности од Буџетот на општина Пробиштип се предвидени средства во износ од.....**20.000,00 денари.**

О.К. “ТИНВОЛЕЈ”, се такмичи во младинска лига организирана од Одбојкарската федерација на Македонија во категории на кадетки и младинки. Врз основа на доставената програма, а за покривање на трошоци за натпревари дома и на страна, за присуство на турнири во државата, од општинскиот буџет е предвиден со.....**20.000,00 денари.**

ВЕЛОСИПЕДСКИОТ КЛУБ “ЗЕЛЕНИ ПАТЕКИ” од Пробиштип,
до општина Пробиштип достави програма за наредната 2014 година од која овој клуб во рамки на општинскиот буџет е предвиден со средства во износ од **10.000,00 денари.**

ФА “РУДАР - ЈУНИОР” заради развој на масовниот спорт, особено со опфат на најмладите во програмата е предвиден со средства во износ од **80.000,00 денари.**

ОК “ПРОБИШТИП” - од причина што опфаќа повеќе категории кои ќе претставуваат идни успешни одбојкари во ОК Пробиштип, од општинскиот буџет се предвидени со поддршка од.....**100.000,00 денари.**

ОФС ПРОБИШТИП во наредната година одбележува голем јубилеј - 35 години од основањето. Од таа причина планира низа на активности и настани во чест на јубилејот, а од страна на Општина Пробиштип е предвиден со поддршка од**30.000,00 денари.**

Годинава имаме едно барање во чиј прилог е доставена програма за активности во 2016 година на **Спортско друштво за бодибилдинг**, индивидуални спортисти - Боди билдери, кои претхподните години имаат нанижано низа на успеси, со што достоино ја претставуваат општина Пробиштип на републички и меѓународни натпреварувања, од таа причина за поддршка на овој спорт од општинскиот буџет се предвидени**50.000,00 денари.**

Што се однесува до традиционалните турнири во мал фудбал кои се одржуваат под покровителство на Општина Пробиштип и тоа: **Илинденски и 28 августовски турнир**, за нивна реализација од буџетот на општина Пробиштип се предвидени **110.000,00 денари.**

Во Злетово по повод 2 август - Илинден, исто така се организира турнир во баскет за чие одржување потребни се средства во износ од **10.000,00 денари.**

За организирање и реализација на **тенискиот турнир “Пробиштип ОПЕН”**, а во чест на 8-ми септември, кој исто така е под покровителство на општината потребно е да се предвиди во Буџетот со средства од **30.000,00 денари.**

Традиционалниот **турнир во баскет**, кој се одржува на 28 август, а е под покровителство на општината е предвиден со **40.000,00 денари.**

Турнирот во одбојка, кој побуди голем интерес, а кој се организира во женска и во машка категорија, со општинскиот буџет е предвиден со средства од **30.000,00 денари.**

За организирање на летниот фудбалски турнир на фудбалското игралиште во индустриската зона се предвидени средства во износ од **30.000,00 денари.**

Од причина што во текот на годината се случуваат одредени настани кои ние сега во моментот не можеме да ги предвидиме, а се во организација на спортски друштва или институции во Република Македонија, а се од голема важност за развојот на спортската култура во градот за тие настани кои ќе се случуваат инцидентно се предвидени средства за нивна поддршка во износ од **50.000,00 денари.**

За поддршка на новоформирани спортски клубови во текот на годината и за нивно профункционирање предвидовме поддршка од **50.000,00 денари.**

За одржување и мали интервенции на спортските објекти и спортски терени предвидени се средства во износ од **50.000,00 денари.**

Или табеларно прикажано во делот на барани средства од страна на спортските здруженија и клубови и предвидени средства од страна на општината состојбата е ваква:

Подпрограма ЛО – Поддршка на спортски клубови и спортски турнири во организација на Општина Пробиштип

Р.Б.	Планирани активности и проекти	Финансирање		
		буџет	донација	друго
1	КК „ПРОБАСКЕТ“	30.000,00		
2	ЗУСДП	10.000,00		
3	ОК “ ПРОВОЛЕЈ 05”	20.000,00		
4.	ОК „ТИН ВОЛЕЈ “	20.000,00		
5.	ВК „ЗЕЛЕНИ ПАТЕКИ “	10.000,00		
6.	Ф.А. „РУДАР - ЈУНИОР “	80.000,00		
7.	ОК ПРОБИШТИП	100.000,00		
8.	ОФС Пробиштип	30,000,00		
9.	Поддршка на спортски друштва за боди билдинг	50.000,00		
10.	Фудбалски турнир по повод 2 Август	40.000,00		
11.	Фудбалски турнир по повод 28 Август		70.000,00	
12.	Илинденски турнир во баскет во Злетово	10.000,00		
13.	Турнир во тенис	30.000,00		
14.	Про - баскет (турнир во баскет)	40.000,00		
15.	Турнир во одбојка (Мажи и жени)	30.000,00		
16.	Организирање на летен фудбалски турнир на новото фудбалско игралиште	30.000,00		

17.	Поддршка на спортски манифестации кои ќе се одржат во нашата општина.	50.000,00		
18.	Поддршка на новоформирани клубови во текот на 2016 година	50.000,00		
ВКУПНО ЛО:		630.000,00	70.000,00	

За реализација на програмата ќе се обезбедат средства од Буџетот на Општина Пробиштип, освен турнирот во мал фудбал по повод 28 август, за кој средства ќе бидат обезбедени од спонзорство.

Средствата предвидени во Буџетот на општина Пробиштип не се доволни за да ги покријат сите потреби на спортските друштва, од таа причина ги охрабруваме да бараат спонзори кај приватните стопанственици, односно да не се базираат на средствата од Буџетот на општината од причина што располагаме со скромни средства за оваа намена, а и во секој случај и на нив ќе им биде многу подобро доколку се потрудат и најдат спонзори кои ќе им ги покријат трошоците.

Општина Пробиштип настојува, секако во рамките на своите можности да организира турнири на кои најголеми конзументи секако се младите, со што сакаме да ги насочиме кон спортот и спортските активности, а воедно сите спортски игралишта и објекти со кои располагаме да ги ставиме во функција на љубителите на спортот и што повеќе да ги користат.

Број 26-1232/20
20.11.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 18 од Законот за јавно здравје (Службен весник на РМ 22/2010 и 136/2011) и член 36, став 1, точка 1 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 5/2002), Советот на општина Пробиштип, на седницата одржана на ден 20.11.2015 година, ја усвои следната

ПОД ПРОГРАМА

за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести на територијата на општина Пробиштип за 2016 година (ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА)

Со оваа програма се утврдуваат општите мерки кои општина Пробиштип предвидува да ги преземе во 2016 година за заштита на населението од заразни болести.

Заради заштатата на населението од заразни болести кои се пренесуваат преку инсекти (комарци) , општина Пробиштип ќе врши превентивна дезинсекција на населените места и јавните површини на својата територија и тоа како ларвицидна така и адултицидна дезинсекција според акциониот план кој ќе биде прилог кон програмата, како и ќе презема мерки на запознавање на населението од опасностите од пренесување на заразните болести преку инсекти , со изработка и дистрибуција на информативен материјал.

Дезинсекцијата ќе се врши преку избран извршител по пат на јавна набавка кој општината ќе го избере сама или во соработка со другите општини од источниот плански регион.

Заради заштита на населението од заразни болести предизвикани од глодари (стаорци) , општина Пробиштип ќе врши превентивна дератизација на главните канализациони шахти во градот и населените места , а по потреба и на други места доколку се појават други глодари кои претставуваат опасност од појава на преносливи болести.

Дератизацијата ќе се врши преку избран извршител по пат на јавна набавка кој општината ќе го избере сама или во соработка со другите општини од источниот плански регион.

За спроведување на оваа програма општината има предвидено средства во Буџетот за 2016 година во износ од 1.000.000,00 денари.

АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ОД ПРОГРАМАТА ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ за 2016 година

Ред.бр.	Мерки за заштита на населението	Временка рамка на преземени мерки	Субјект кој ќе ја спроведе мерката	Потребни средства во денари
1.	Мапирање на површините на кои треба да се изврши	Март и април	Општина Пробиштип(ЦРИПР),	

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП Бр.39/2015

	дезинсекцијата и дератизација		заедно со МЖСПП, ЦЈЗ, АХВ, ЦУК	/
2.	Проценка на типот на средства и трошоците за набавка на средства за дезинсенција и дератизација	Март	ЦЈЗ и општина Пробиштип (ЦРИПР),	/
3.	Јавна набавка на извршител за спроведување на дезинсекција и дератизација	Март - Април	Општина Пробиштип	/
4.	Спроведување на ларвицидна дезинсекција	Март - Април	Избран извршител	250.000,00
5.	Дератизација	Мај	Избран извршител	100.000,00
6.	Адултицидно третирање против возрасни комарци на територијата на општина Пробиштип - од земја	Јуни и Јули	Избран извршител	300.000,00
7.	Адултицидно третирање против возрасни комарци на територијата на општина Пробиштип - од воздух - Авио прскање	Август	Избран извршител	350.000,00
8.	Печатење на инфо-материјали, дистрибуција и медиумска кампања	Април, мај, јуни, јули, август и септември	Општина Пробиштип(ЦРИПР), со МЖСПП, АХВ, НВО и др.	
9.	Извештај за спроведени активности	Мај, јуни, јули, август, септември, октомври и декември	Избран извршител до општина Пробиштип (ЦРИПР),	
Вкупно :				1.000.000,00

Број 26-1232/21-2
20.11.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 22, точка 10 и 11 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02), член 5, 21 и 22 од Законот за пожарникарство („Сл.весник на РМ“ бр.67/04) и член 9 од Законот за заштита и спасување („Сл. весник на РМ“ бр 36/04) и член 15, точка10 и 11 од Статутот на општина Пробиштип („Службен гласник на општина Пробиштип“ бр.08-307 од 25.07.2005година) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 20.11.2015 година ја усвои следната:

П Р О Г Р А М А

за активностите на Општина Пробиштип во областа на заштита и спасување и ревитализација на општината по елиминирање на кризи во 2016 година

Со оваа Програма се утврдуваат заедничките активности од јавен интерес во областа на заштита и спасување, рано предупредување, превенција оперативни активности за ублажување и елиминирање на потенцијална кризна состојба, особено за пожарите и противпожарната заштита, заштита и одбрана од поплави на подрачјето на општината и ангажирање на просторните сили, доброволните противпожарни друштва, општинскиот противпожарен сојуз, секциите во училиштата на млади пожарникари и други надлежни субјекти. Според законските одредби, Општина Пробиштип во 2016 година овие активности ќе ги остварува преку:

- Просторниот штаб за заштита и спасување,
- Просторните сили за заштита и спасување (универзални и специјализирани екипи, одделенија),
- Комисија за процена на штети од елементарни и други и други несреќи и инспекциските служби на територијата на општина Пробиштип,
- Територјалната противпожарна единица која дејствува на целокупната територија на општината Пробиштип со доброволните противпожарни друштва, општинскиот противпожарен сојуз и секциите во училиштата на млади пожарникари,

-Подрачно одделенија за заштита и спасување,ЦУК,МО и други субјекти.

1. Цели:

- Заштита и спасување на луѓето и материјалните добра од природни непогоди, пожари во населените места, во шуми, отворени простори, поплави, сообраќајни несреќи и други ризици,опсности и кризи;
- Заштита и спасување на луѓето, животната средина, материјалните добра, природните богатства, животинскиот и растителниот свет и културно наследство од природни непогоди и други несреќи во мир и вонредна состојба;
- Создавање на услови и можности за организирано остварување и реализирање на заштита и спасувањето на луѓето и материјалните добра;
- Обезбедување на рано откривање и навремено известување за опасноста, благовремено превентивно дејствување, и елиминирање на причините за настанување на пожари.поплави и други видови несреќи и ублажување на последиците сите ризици,опасности и кризни состојби,
- Обезбедување на услови и можности за соодветна организација, опременост и координираност на силите за заштита и спасување, справување со кризи и противпожарна и секаков друг вид на заштита.

2. Активности:

За реализација и остварување на основните цели на оваа Програма, активностите на Општината и Советот ќе бидат насочени кон создавање на максимални услови за реализирање на програмските определби во доменот на противпожарната заштита, заштитата и одбрана од поплави, доброволната противпожарна организација како и заштитата и спасувањето во услови на разни други водови непогоди. кризни појави и други несреќи во мир и други вонредни околности.

Во ова насока активностите претежно ќе бидат насочени кон обезбедување на услови за квалитетна, навремена и во законски рамки реализирана активност. Општина Пробиштип преку оваа Програма за 2016 година во рамките на своите материјални можности ќе обезбеди средства потребни за квалитетна и техничко стручна подготвена единица за противпожарна заштита, која ќе може брзо и ефикасно да дејствува на целото подрачје на Општина Пробиштип и другите општини и развој за зајакнување на доброволната противпожарна организација на својата територија како и непречено функционирање на останатите субјекти од областа на заштита, одбрана и спасувањето од поплави и други ризици, опасности и кризи на просторот на општината.

3.Финасирање:

Финасирањето на активностите на просторните силите од областа на заштита и спасување, дејствувањето Општинскиот противпожарен сојуз, Доброволните противпожарни друштва и Секциите за млади пожарникари, Територијалната противпожарна единица(со посебна програма), утврдени според оваа Програма ќе биде реализирано од :

- Средства од буџетот на Општина Пробиштип,
- Доброволни прилози и други средства од осигурителни друштва, домашни и странски фондации, правни и физички лица, наменети за унапредување и заштита од пожари, доброволно противпожарно организирање и за друг вид заштитата од разновидни закани и несреќи;

РАСПОРЕД НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА:

А)Противпожарна заштита и зајакнување на доброволната противпожарна организација и други активности за заштита и спасување и уривување со кризи

	ПРИХОДИ	
1	Буџет од Општина Пробиштип	115.000,00
2	Сопствени приходи од давање на услуги	10.000,00
3	Приходи од други извори,донации,проекти	25.000,00
4	Вкупно:1-3	150.000,00

Б)Противпожарна заштита,доброволна противпожарна организација и спроведување на други обуки и мерки за заштита и спасување на населението и материјалните добра за побезбедна општина

	РАСХОДИ	
1	Организирање и спроведување обука на просторни штабови и единици	10.000,00
2	Доброволна противпожарна организација - Секции за млади пожарникари во сите општински училишта	5.000,00
3	Општински противпожарен сојуз-организација на квиз натпревари	5.000,00
4	Набавка на техничка и заштитна опрема	40.000,00
5	Изработка на програмски содржини од заштитата и спасувањето кои ќе се презентираат на класните часови во училиштата	2.000,00
6	Набавка на работна униформа за ДПД	10.000,00
7	За обука-договорни услуги	5.000,00
8	Освежителни пијалоци при реализација вежбовните и други активности	3.000,00
9	Помош на станарите, стамбените згради - изработка на куќен ред во случај на пожар и план за евакуација пластифициран А-4 формат за секој влез посебно	5.000,00
10	Проектни активности-Школа за млади пожарникари во соработка со ФЛОРИАН	5.000,00
11	Активности на комисијата за проценка на штети од елементарни и други несреќи	20.000,00
12	Надомест на материјални трошоци за правни и физички лица-учесници во акции за гасење пожар и други видови на загрозувања и несреќи	20.000,00
13	Безбедносни проверка на станарите за безбедносна проценка од пожар	5.000,00
14	Отворени трибини за заштита и спасување со гаѓаните од урбаните и рурални средини од подрачјето на општина	5.000,00
15	Тактичко - показни вежби	10.000,00
16	Вкупно:1-15	150.000,00

5. Други форми и активности за побезбедна општина со по држување и помагање на субјектите од заштитно - спасувачката организираност на територијата на општината

➤ Активностите на Просторните сили за заштита и спасување, Територијалната противпожарна единица, Општинскиот противпожарен сојуз, Доброволните противпожарни друштва, Секциите за млади пожарникари по училиштата во општината Пробиштип, кои ги надминуваат границите на територијата на Општина Пробиштип, освен со финансиски средства, Советот на Општината и Градоначалникот Ќе се помагаат и стимулираат и со:

➤ Учество на Градоначалникот и претставници на Советот на средби и настани организирани од страна на Просторниот штаб за заштита и спасување, Дирекцијата за заштита и спасување, Регионалниот центар урвување со кризи, ТППЕ и Општинскиот противпожарен сојуз повразни со квизови, натпревари, вежби, прослави и други настани;

➤ Подрашка и учество во проектни и друг вид на активности.

6. Завршни одредби:

За спроведување на оваа Програма се грижи Советот и Градоначалникот на Општина Пробиштип и Одделението за јавни дејности во соработка со надлежните субјекти за заштита, спасување и управување со кризи од просторот на општината.

Во соработка со Просторниот штаб за заштита и спасување, Дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за управување со кризи, државниот инспектор за заштита од пожари, инспекторот за заштита и спасување и другите надлежни органи и тела, органите и телата на Советот и Градоначалникот на Општина Пробиштип Ќе го следат спроведувањето на оваа Програма и активно ќе учествуваат во нејзина

реализација како и во покренување на иницијативи, давање на мислења и поднесување на предлози во врска со остварувањето на програмските цели и активности.

Според наши согледувања висината на бараните финансиски средства е минорна во буџетот на општината а од друга страна бенифитите за заштита на граѓаните и заштита на материјалните добра и други добра од елементарните и други несреќи треба да имат непроценливо значење за побезбедна општина.

Број 26-1232/23
20.11.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (службен весник на РМ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 11, а во врска со член 15 став 1 точка 5 од Статутот на општина Пробиштип (Службен гласник на општина Пробиштип) 4/2005), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на 20.11.2015 година ја усвои следната:

ПРОГРАМА

за Социјални и други потреби за 2016 година

Програмата за **Социјални и други потреби за 2016 година** ги опфаќа и следните подпрограми:

-Акционен план за социјална заштита

Подпрограма: Акционен план за социјална заштита

рб	Планирани активности и проекти	Финансирање		
		буџет	донација	друго
1	Обезбедување на надгледни средства и дидактички материјали во Дневниот центар за деца со посебни потреби и за специјалната паралелка во ООУ Браќа Миладиновци	20.000,00		
2	Социјални пакети на семејства кои имаат хендикепирани лица	35.000,00		
3	Финансиска помош по поднесено барање од лица во социјален ризик	200.000,00		
4	Финансиска помош на згрижувачки семејства	20.000,00		
5	Доделување на новогодишни подароци на децата кои учат во посебната паралелка во ОУ Браќа Миладиновци и Дневниот центар за лица со телесна или ментална попреченост	20.000,00		
6	Социјални пакети на лица изложени на социјален ризик	50.000,00		
7	Имплементација на програмата Општинско корисна работа ангажирање на 15 лица за извршување на проектните активности -Обезбедување на канцелариски материјали -патни трошоци -тв емисии -Изработка на промотивен материјал	78.000,00	558.000,00 Од УНДП	
8	Парични средства за дете прво родено во 2016 година	10.000,00		
9	Парични средства - стипендија за ученик на генерација во СОУ Н.Н. Борче Пробиштип 3 x 2.000,00 x 9 м.	60.000,00		
ВКУПНО :		493.000,00	558.000,00	
СЕ ВКУПНО		1.051.000,00		

Средствата за реализирање на програмата ќе се обезбедат од Буџетот на општина Пробиштип, освен за имплементација на програмата за општокорисна работа, кои ќе бидат обезбедени од УНДП.

Број 26-1232/24
20.11.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 36 став1 точка1 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 5/2002) и член 21 став1 точка 11, а во врска со член 15, став 1, точка 5 од Статутот на општина Пробиштип (Сл. Гласник на општина Пробиштип 4/2005), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на 20.11.2015 година, ја усвои следната:

Програма за социјални и други потреби

Програма за работа на комисијата за еднакви можности на жените и мажите за 2016 година

Р.б	АКТИВНОСТИ	Цели	ЗАДАЧИ	Носители
1.	Еднакви можности и спречување од дискриминација на половата основа во училиштата и градинките на лицата со телесна попреченост на подрачјето на општината	-препознавање и детектирање на дискриминацијата -подигање на свеста кај наставниците и службите во воспитно образовниот процес за недискриминација -подигање на свест кај граѓаните за еднакви права на лицата со посебни потреби	Организирање на едукативни работилници средби со вработените во градинките, училиштата,	Локална самоуправа, нво, мтсп
2.	Заштита од семејно насилство	-превенција и заштита од насилството врз жената, учениците -препознавање и пријавување на семејното насилство	Промоција на мерките за спречување на семејното насилство преку организирање на трибини и работилници	Локална самоуправа, Локално координативно тело за заштита од семејно насилство, цср, мтсп, здравство, полиција, образование
3.	Учество на граѓански здруженија на локално ниво во имплементацијата на програмата за работа	Координација и соработка со нво -информирање на граѓаните за остварување на нивните права	Формирање на механизми за комуникација и соработка со нво преку поддршка на граѓанските иницијативи	Локална самоуправа, нво на локално ниво
4.	Вклучување на мажите и жените во редовните здравствени прегледи	-спроведување на кампања за малигните заболувања кај жените, превенција од сексуално – преносливите болести -предавања за дијабетисот, хипертензија, простата	-Подобрување на здравствената состојба на жителите од општината преку обезбедување на специјалисти од областа на здравството	Локална самоуправа, НВО, Министерство за здравство,
5.	Заштита и спречување на дискриминацијата на жителите од руралните подрачја	-анализа на состојбата на жителите од руралните подрачја – анализа на состојбата на старите лица -поттикнување на	Средби со жителите од руралните подрачја	Локална самоуправа, мтсп, цср, нво

		жената во јавниот и политичкиот живот		
6.	Изучување на странски јазици (германски и италијански јазик)	Поттикнување на граѓаните за изучување на странски јазици -Можност за совладување на најбитната алатка- странските јазици – надминување на јазичната бариера	Организирање на курсеви по германски и италијански јазик со времетраење од три месеци	Локална самоуправа
7.	Вклучување во кампања „За здрава храна“	-Едукација -Подигање на свеста за правилна исхрана	Организирање на едукативни предавања за здравата храна како најважна компонента за правилен развој кај децата од најрана возраст.	Локална самоуправа

Акционен план за еднакви можности:

Активности	Временска рамка	Ресурси	Буџет
Кампања „За здрава храна“			
-Организирање на едукативни предавања за правилна исхрана од најраната возраст	Септември	Човечки , простор, техничка опрема	4000,00
Вкупно:			4.000,00 ден.

Средствата ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Пробиштип.

Број 26-1232/25
20.11.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 15 став 3 од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/10, 162/10, 157/11, 147/13, 41/14 и 33/15) Советот на Општина Пробиштип, на седницата одржана на 20.11.2015 година ја донесе следната:

ПРОГРАМА
за работа на Одделението за инспекциски работи на
Општина Пробиштип за 2016 година

ВОВЕДНИ НАПОМЕНИ

Во согласност со Програмата за работа на Советот на Општина Пробиштип за 2015 година и согласно Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/10, 162/10, 157/11, 147/13, 41/14 и 33/15) ја презентираме Годишната програма за работа на Одделението за инспекциски работи на Општина Пробиштип во врска со извршувањето на инспекциските работи од надлежност на Општина Пробиштип за периодот од 01.01.2016 заклучно со 31.12.2016 година.

Во Програмата презентирани се активностите на Одделението за инспекциски работи на Општина Пробиштип кои ќе бидат преземени со цел исполнување на законската рамка за вршење на инспекциски надзор во сите области од надлежност на Општина Пробиштип, како во однос на постоечката законска регулатива, така и во однос на можните измени и дополнувања.

Одделението за инспекциски работи на Општина Пробиштип во својата работа ги покрива следните области од аспект на вршење инспекциски надзор:

1. **ГРАДЕЖНА ИНСПЕКЦИЈА**
2. **КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА СО КОМУНАЛЕН РЕДАР**
3. **ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА**
4. **ИНСПЕКЦИЈА ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ И ПАТИШТА**
5. **ИНСПЕКЦИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ**
6. **ИНСПЕКЦИЈА ЗА ДАНОЦИ И ТАКСИ**

Програмата за работа на Одделението дадена е според надлежностите на соодветните инспектори, потребните услови за комплетно исполнување на Програмата во согласност со потребите и согледувањата од досегашното работење.

Финансиските средства за спроведување на надлежностите на инспекторите предвидени се во Буџетот на Општина Пробиштип за 2016 година во Програмата ЕО.

За реализација на Програмата ќе биде изготвен Годишен извештај.

1. **ОВЛАСТЕН ГРАДЕЖЕН ИНСПЕКТОР (1 извршител)**

Работните активности на Овластениот градежен инспектор во текот на 2016 година ќе се засноваат на вршење на инспекциски надзор над примената на следните закони:

- Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14 и 44/15)
- Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/10, 162/10, 157/11, 147/13, 41/14 и 33/15)
- Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/05, 110/08 и 51/11)

Предвид ќе бидат земени и сите можни изменувања и дополнувања на законските и подзаконските акти, како и евентуални нови надлежности.

Вид и обем на работите :

Овластениот градежен инспектор врши инспекциски надзор над градби од втора категорија, како што се:

- Градби наменети за основно и средно образование,
- градби од областа на културата,
- градби за потребите на органите на општината,
- градби наменети за примарна и секундарна заштита,
- градби за потребите на верските заедници,
- индустриски градби,
- стопански градби,
- деловни градби,
- станбено-деловни градби,
- градби за индивидуално домување,
- викенд куќи,
- градби за колективно домување,
- градби за потребите на агроберзи,
- трговски центри,
- хотели,
- рекреативни центри,
- градби за научно-истражувачката дејност,
- катни гаражи,
- пазари,
- општински патишта,
- придружно услужни објекти на општински патишта и улици,
- електронски комуникациски мрежи и средства,
- термоцентрали и хидроцентрали со капацитет до 1 MW,
- ветерници,

- градби за производство на електрична енергија од обновливи извори со капацитет до 1 MW,
- далноводи со напонско ниво до 35 KV,
- трафостаници со напонско ниво до 35 KV,
- складишта за нафтени деривати, природен гас и ТНГ со капацитет на складирање до 1.000 тони,
- секундарна гасоводна мрежа,
- секундарна топловодна мрежа,
- трамвајски пруги,
- градби за противпожарна заштита,
- градби за ветеринарна заштита,
- детски градинки,
- градби во подрачје на национални паркови и парк шуми,
- градби за сепарација на материјал за производство на бетон,
- бетонски бази,
- асфалтни бази,
- локални водоснабдителни и канализациони системи со системи за пречистување,
- градби кои се во функција на заштита и промоција на природното наследство (информативни центри),
- депонии за интерен отпад (градежен шут) и депонии за неопасен отпад,
- рудници и градби за потребите на рудници,
- автокампови и градби за потребите на автокампови,
- објекти за складирање, третман и/или преработка на отпад,
- меѓуградски автобуски станици,
- зоолошки градини,
- стадиони и спортски сали со капацитет под 10.000 гледачи,
- системи за наводнување и одводнување
- отворени спортски игралишта,
- базени на ниво на теренот за јавна употреба,
- јавни паркови,
- јавни паркиралишта и
- ски-лифтови.

Овластениот градежен инспектор во рамките на своите надлежности има право да врши инспекциски надзор:

- во текот на изградбата на објектите по известување за почеток на градба од странка или по службена должност
- изградба на објект кога во него се врши пренамена на конструктивните елементи во поглед на нивната механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита, како и пренамена од станбен во деловен простор и обратно
- спроведува едукација на лица или субјект каде што ќе утврди сторена неправилност.

Инспекцискиот надзор над градби од втора категорија ја врши еден овластен градежен инспектор на цела територија на Општина Пробиштип. Инспекцискиот надзор претставува континуиран процес.

Активности на овластен градежен инспектор:

- Постапување по претставки поднесени од страна на правни и физички лица како и постапување по претходно добиени сознанија и по сопствена иницијатива (службена должност)
- Водење на управни постапки
- Прием на странки

За вршењето на инспекцискиот надзор Овластениот градежен инспектор води дневник и доставува годишен извештај за претходната година до Советот на Општината.

Финансиски средства:

За спроведување на оваа Програма, потребни се финансиски средства за извршување на донесените извршни управни акти (отстранување на објекти) како и за изработка на геодетски елаборати при утврдување на евентуални узурпации. Општината за извршените контроли изготвува квартални извештаи и ги објавува на веб-страницата.

Начин на извршување на работите:

Годишната програма ќе и овозможи на Општина Пробиштип систематизирано спроведување на Законот за градење како и на Законот за инспекциски надзор.

Подеднакво важно ќе биде да се информираат и да се едуцираат граѓаните за нивните обврски од законските норми и придобивките кои ќе ги имаат од тоа на долг рок.

Времени рокови за извршување на работите:

Периодот за реализација на оваа Програма е јануари-декември 2016 година.

Образложение:

Со изготвување на оваа Програма за работа на Овластениот градежен инспектор се предвидува преземање на мерки за спроведување на законските и подзаконските акти од областа на инспекциски надзор над градби од втора категорија. За спроведување на оваа Програма и за спроведување на законите во надлежност на Овластениот градежен инспектор, надзор врши еден овластен инспектор.

2. КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОР И КОМУНАЛНИ РЕДАРИ

2.1 КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОР (1 извршител)

Работните активности на комуналниот инспектор во текот на 2015 година ќе се засноваат на вршење на инспекциски надзор над примената на следните законски и подзаконски акти:

- Закон за јавната чистота („Службен весник на Република Македонија“ бр.111/08, 64/09, 88/10, 114/10, 130/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15 и 80/15)
- Закон за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија “ бр. 50/10, 162/10, 157/11, 147/13, 41/14 и 33/15)
- Закон за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија “ бр. 38/05, 110/08 и 51/11)
- Закон за комунални дејности („Службен весник на Република Македонија “ бр. 95/12, 163/13, 42/14 и 44/15)
- Закон за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води („Службен весник на Република Македонија“ бр.68/04, 28/06, 103/08, 17/11, 54/11, 163/13 и 10/15)
- Закон за гробишта и погребални услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 86/08, 156/10, 53/11)
- Закон за домување („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/12, 55/13, 163/13, 199/14 и 54/15)

Предвид ќе бидат земени и сите можни изменувања и дополнувања на законските и подзаконските акти, како и евентуални нови надлежности. Од горенаведените законски и подзаконски акти произлегуваат работите кои ги врши комуналниот инспектор и тоа:

- Проверува дали редовно се одржува јавната чистота на јавните површини од страна на јавното претпријатие или правното лице на кое му се доверени работите на одржувањето на јавната чистота
- Проверува дали се чисти снегот
- Проверува дали се одржува јавната чистота на отворените простори на јавните објекти и на дворните површини на колективните и на индивидуалните објекти за домување
- Проверува дали се обезбедени садови за фрлање на отпад во внатрешноста, односно ходниците на јавните објекти и во санитарните јазли
- Проверува дали при одржување на јавни манифестации е отстранет отпадот
- Врши инспекциски надзор над јавните комунални претпријатија основани од општината
- Врши инспекциски надзор над одржувањето на водоснабдителните и канализационите системи во општината
- Врши инспекциски надзор над работењето на операторот за погребални услуги
- Водење на управни постапки
- Прием на странки

За спроведување на оваа Програма и за спроведување на законите во надлежност на комуналниот инспектор, надзор врши еден комунален инспектор.

За извршените инспекциски надзори, комуналниот инспектор изготвува месечни и квартални извештаи кои ќе се доставуваат до раководителот на Одделението и ги објавува на веб-страницата на Општина Пробиштип.

2.2 КОМУНАЛЕН РЕДАР (1 извршител)

Работните активности на општинскиот комунален редар во текот на 2016 година ќе се засноваат на вршење на контроли над примена на следните законски прописи:

- Закон за јавната чистота („Службен весник на Република Македонија“ бр.111/08, 64/09, 88/10, 114/10, 130/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15 и 80/15)
 - Закон за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија “ бр. 38/05, 110/08 и 51/11)
 - Одлука за комунален ред („Службен гласник на Општина Пробиштип“бр.46/12)

Од горенаведените закони и подзаконски акти произлегуваат работите кои ќе ги врши комуналниот редар во текот на 2016 година.

Контролата на одржувањето на јавната чистота во согласност со Законот за јавната чистота ја врши еден комуналнен редар на целата територија на Општина Пробиштип.

За извршените контроли, комуналниот редар во координација со комуналниот инспектор изготвува месечни извештаи кои се доставуваат до раководителот на Одделението и годишен извештај, вклучен во извештајот за работа на Одделението за инспекциски работи.

Образложение:

Со Програмата за работа на комунален редар се предвидува преземање на мерки за спроведување на законските и подзаконските акти од областа на јавната чистота со цел да се подобрат условите за живот на граѓаните на Општина Пробиштип.

3. ОВЛАСТЕН ИНСПЕКТОР ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА (1 извршител)

Согласно Законот за животна средина („Службен весник на РМ“ бр.53/05, 81/05; 24/07; 159/08; 83/09; 48/10; 124/10; 51/11; 123/12; 93/13, 187/13, 42/14 и 44/15), заштитата на медиумите во животната средина (почва, вода и воздух) се постигнува преку преземање на мерки и активности кои се однесуваат на заштитата од штетните влијанија утврдени со овој или посебните закони.

Работните активности на Овластениот инспектор за животна средина во текот на 2015 година ќе се засноваат на вршење на инспекциски надзор над примената на следните законски и подзаконски акти:

- Закон за животна средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11; 123/12; 93/13, 187/13, 42/14 и 44/15)
- Закон за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија “ бр. 50/10, 162/10, 157/11, 147/13, 41/14 и 33/15)
- Закон за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија “ бр. 38/05 и 110/08 , 51/11)
- Законот за заштита од бучавата во животната средина („Службен весник на Република Македонија “ бр.79/07, 124/10, 47/11 и 146/15)
- Законот за управување со отпад („Службен весник на Република Македонија “ бр. 68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 143/08, 124/10, 51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15 и 156/15)
- Закон за амбиентален воздух („Службен весник на Република Македонија “ бр.100/12, 163/13, 10/15 и 146/15)
- Закон за пакување и отпад од пакување („Службен весник на Република Македонија “ бр. 161/09, 17/11, 47/11, 136/11, 6/12, 39/12, 123/12, 163/13 и 146/15)
- Закон за води („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 06/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14 и 146/15)
- Закон за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема („Службен весник на Република Македонија“ бр.06/12 и 163/13)
- Закон за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори („Службен весник на Република Македонија“ бр.140/10, 47/11, 148/11, 39/12, 163/13 и 146/15)
- Одлуки, уредби и правилници кои се донесени од страна на надлежните државни органи и локалната самоуправа

Овластениот инспектор за животна средина тековно ќе реализира неопходни работни должности во согласност со добиените претставки од граѓани и други органи, како и по сопственовидување.

Покрај тековните активности, Овластениот инспектор за животна средина ќе соработува со Министерството за животна средина и просторно планирање, како и со државните инспектори за животна средина при Министерството за животна средина и просторно планирање, како и со правни субјекти поточно овластени претпријатија за вршење на мерења кои се потребни за спроведување на законската регулатива.

Предмет на контрола :

- Редовна инспекциска контрола на инсталации кои подлежат на Б-интегрирана еколошка дозвола за усогласување со оперативен план за реализација на предвидените мерки во Оперативниот план
- Надзор кај правни и физички лица кои подлежат на изработка на елаборат за заштита на животната средина
- Изработка на план за инспекциски надзор по Закон за животна средина и го доставува до Министерството за животна средина (МЖСПП)
- Изработка на годишен извештај за извршен инспекциски надзор (МЖСПП)
- Изработка на месечен извештај за инспекциски надзор (Раководител)
- Изработка на квартален извештај за инспекциски надзор (Раководител)
- Изработка на шестомесечен извештај за инспекциски надзор за статистика
- Постапување по претставки поднесени од страна на правни и физички лица како и постапување по претходно добиени сознанија и по сопствена иницијатива
- Водење на управни постапки

- Прием на странки
- Учество на семинари, обуки, работилници и предавања

Образложение:

Инспекцијата за животна средина ја спроведува оваа Програма на целата територија на Општина Пробиштип со еден овластен инспектор за животна средина.

Со Програмата за работа на овластениот инспектор за животна средина се предвидува преземање мерки за спроведување на законите од областа на животната средина, за обезбедување на поквалитетна и здрава животна средина на целата територија на Општина Пробиштип.

За инспекциските надзори, овластениот инспектор за животна средина изготвува месечен и квартален извештај кој го доставува до раководителот на Одделението и истиот се објавува на веб-страницата на Општина Пробиштип.

4. ИНСПЕКТОР ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ И ПАТИШТА (5 извршители)

Работните активности на овластениот инспектор за патен сообраќај и патишта во текот на 2015 година ќе се засноваат на вршење на инспекциски надзор над примената на следните законски и подзаконски акти:

- Закон за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14, и 112/14, 166/14, 44/15, 97/15 и 124/15)
- Закон за јавни патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр.84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15 и 150/15)
- Закон за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија “ бр. 50/10, 162/10, 157/11, 147/13, 41/14 и 33/15)
- Закон за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија “ бр. 38/05, 110/08 и 51/11)

Предвид ќе бидат земени и сите можни изменувања и дополнувања на законските и подзаконските акти, како и евентуални нови надлежности.

Од горенаведените законски и подзаконски акти произлегуваат работите кои ги врши овластениот инспектор за патен сообраќај и патишта во текот на 2016 година и тоа:

- Врши инспекциски надзор над авто такси превозот на патници, линискиот превоз на патници и посебниот линиски превоз на патници на територијата на Општина Пробиштип
- Врши инспекциски надзор над одржувањето и заштитата на јавните патишта
- Водење на управни постапки
- Прием на странки

За спроведување на оваа Програма и законите во надлежност на овластениот инспектор за патен сообраќај и патишта, надзор вршат пет овластени инспектори за патен сообраќај и патишта кои имаат и други задачи и овластувања во Општина Пробиштип.

За извршените инспекциски надзори овластениот инспектор за патен сообраќај и патишта изготвува месечни и квартални извештаи кои се доставуваат до раководителот на Одделението и се објавуваат на веб-страницата на Општина Пробиштип.

5. ИНСПЕКТОР ЗА ДОМУВАЊЕ (1 извршител)

Работните активности на овластениот инспектор за домување во текот на 2016 година ќе се засноваат на вршење на инспекциски надзор над примената на следните законски и подзаконски акти:

- Закон за домување („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/12, 55/13, 163/13)
- Закон за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија “ бр. 50/10, 162/10, 157/11, 147/13 и 33/15)
- Закон за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија “ бр. 38/05, 110/08 и 51/11)

Предвид ќе бидат земени и сите можни изменувања и дополнувања на законските и подзаконските акти, како и евентуални нови надлежности.

Од горенаведените законски и подзаконски акти произлегуваат работите кои ги врши овластениот инспектор за домување во текот на 2016 година и тоа:

- Врши инспекциски надзор над станбени, станбено-деловни и деловно-станбени згради во насока на контрола на тоа дали управувањето се врши во согласност со одредбите на Законот за домување
- Врши инспекциски надзор над почитувањето на пропишаните норми и стандарди за домување
- Врши инспекциски надзор над уреденувањето на закупничките односи согласно со Законот за домување
- Водење на управни постапки
- Прием на странки

За спроведување на оваа Програма и законите во надлежност на овластениот инспектор за домување надзор врши еден овластени инспектор за домување кој воедно е и комунален инспектор.

За извршените инспекциски надзори овластениот инспектор за домување изготвува месечни и квартални извештаи кои се доставуваат до раководителот на Одделението и се објавуваат на веб-страницата на Општина Пробиштип.

6.ОВЛАСТЕН ИНСПЕКТОР ЗА ДАНОЦИ И ТАКСИ (2 извршители)

Работните активности на овластениот инспектор за даноци и такси во текот на 2016 година ќе се засноваат на вршење на инспекциски надзор над примената на следните законски и подзаконски акти:

- Закон за даноците од имот (Службен веник на РМ" бр.61/04, 92/07, 102/08, 35/11, 183/11, 54/12, 84/12, 17/13, 188/13 и 154/15)
- Законот за комунални такси („Сл.весник на РМ" бр.61/04, 64/05, 92/07, 123/12 и 154/15)
- Закон за таксата за привремен престој („Службен весник на РМ" бр.19/96 и 154/15)

Предвид ќе бидат земени и сите изменувања и дополнувања на законските и подзаконските акти, како и евентуални нови надлежности. Од горенаведените законски и подзаконски акти произлегуваат работите кои ги врши овластениот инспектор за даноци и такси и тоа:

За данокот на имот:

- Ги пријавува новите обврзници и за истите се врши проценка на имотот со кој се задолжува новиот даночен обврзник
- Од настанатите промени во доградба и реконструкција се пријавуваат нови репроценки односно се зголемува облогот на даночниот бврзник
- Врши контрола на изготвениот облог и наплатата на истиот
- Преку кварталните извештаи и завршната сметка се известува Советот за планираните и остварените приходи по основ на даноци од имот

За комуналната такса за истакната фирма

- Преку сајтот на Централниот регистар ги следи сите промени со отворање и затворање на фирми и со работа на терен согласно Законот за комунални такси врши пријавување на нови обврзници за фирмарина
- Се врши контрола на терен за новоотворените фирми и подружници
- Ја следи наплатата на фирмарината во текот на годината
- Преку кварталните извештаи и завршната сметка се известува Советот за планираните и остварени приходи по основ на фирмарина

За таксата за привремен престој

- Се врши контрола на сместувачките капацитети преку книгата за гости колку ноќевања се остварени во претходниот месец и согласно Законот за таксата за привремен престој истите се должни до 15 во месецот за претходниот месец да ги уплатат средствата од кое 80% се приход на Општината а 20% се приход на Република Македонија
- Ја следи наплатата секој месец преку изводите од трезор
- Преку кварталните извештаи и завршната сметка се известува Советот за остварени приходи по основ на таксата за привремен престој.

За комуналната такса за користење на просторот пред деловните простории за вршење на дејност

- По Законот за комуналните такси („Сл.весник на РМ" бр.61/04, 64/05, 92/07, 123/12 и 154/15), според член 3 став 1 точка 3 се плаќаат комунални такси за користење на просторот пред деловните простории за вршење на дејност, а според член 7 обврската за плаќање на комуналната такса настанува во моментот на користење на правото, предметот или услугата за кое е пропишано плаќање такса. Правниот субјект пред почнување на користење на правото должен е да поднесе барање до општината за да може да добие одобрение за користење на просторот пред деловните простории за вршење на дејност
- Се следи наплатата секој ден преку изводите добиени од трезор
- Се врши контрола на правните субјекти на територијата на Општина Пробиштип и на лице место се утврдува фактичката состојба со изготвување на записник и задолжување на правниот субјект доколку користи а нема одобрение за користење на просторот пред деловниот објект за вршење на дејност
- Преку кварталните извештаи и завршната сметка се извесува Советот за остварените приходи по основ на комуналната такса за користење на просторот пред деловните простории за вршење на дејност

Средства и услови потребни за извршување на инспекциските контроли и реализација на Програмата

Одделението за инспекциски работи ќе ја спроведува оваа Програма на територијата на Општина Пробиштип со следните видови инспектори:

- еден овластен градежен инспектор, кој воедно е и раководител на Одделението за инспекциски работи
- еден комунален инспектор
- еден овластен инспектор животна средина
- еден овластен инспектор за домување
- пет инспектори за патен сообраќај и патишта, кои воедно имаат и други работни обврски и овластувања
- Двајца инспектори за даноци и такси и
- Еден комунален редар

Напоменуваме дека заради обемот на работите и поефикасна контрола на теренот, областа на надзор за патен сообраќај и патишта ја покриваат паралелно овластениот градежен инспектор кој воедно е и раководител на Одделението за инспекциски работи, овластениот инспектор за животна средина, како и уште тројца останати инспектори со овластување за патен сообраќај и патишта. Во исто време, комуналниот инспектор е и овластен инспектор за домување.

За спроведување на оваа Програма потребни се материјално-технички средства и други услови и тоа:

- Присуство на полиција (асистенција) во одредени случаи, кои се јавуваат на терен
- Редовни обуки, стручни советувања, семинари
- Ангажирање на други стручни институции од областа на градежништвото, јавната чистота, комуналната дејност и заштита на животната средина
- Опрема и службена облека за инспекторите и комуналниот редар

Периодот на реализација на оваа Програма е јануари-декември 2016 година.

Број 26-1232/26
20.11.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 20.11.2015 година, расправајќи по барањето од **Ленче Анчова од Пробиштип**, бр.26-1098/1 од 25.09.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Барањето од **Ленче Анчова од Пробиштип (ул.4 Април бр.6)** за еднакратна парична помош, **се прифаќа**.
2. Се одобруваат **30.000,00 денари** од Буџетот на општина Пробиштип.
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип..

Број 26-1232/27-1
20.11.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 20.11.2015 година, расправајќи по барањето од **Стевчо Митевски од с.Долни Стубол, Пробиштип**, бр.26-1203/1 од 03.11.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Барањето од **Стевчо Митевски од с.Долни Стубол, Пробиштип** за еднакратна парична помош, **се прифаќа**.
2. Се одобруваат **5.000,00 денари** од Буџетот на општина Пробиштип.
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-1232/27-2
20.11.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 20.11.2015 година, расправајќи по барањето од **Љубинка Стефанова од Скопје**, бр.26-1249/1 од 17.11.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Барањето од **Љубинка Стефанова од Скопје** за еднократна парична помош **се одбива** бидејќи барателот не ги исполнува условите за остварување на правото на еднократна парична помош согласно Правилникот за условите, критериумите и начинот на остварување на правото на еднократна парична помош по барања поднесени до општина Пробиштип бр.26-570/8 од 30.04.2015 година (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.31/2015) и Правилникот за дополнување на Правилникот за условите, критериумите и начинот на остварување на правото на еднократна парична помош по барања поднесени до општина Пробиштип бр.26-1084/7 од 30.09.2015 година (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.36/2015).

Број 26-1232/27-3
20.11.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 20.11.2015 година, расправајќи по барањето од **Тања Арсовска од Пробиштип**, бр.26-1233/1 од 13.11.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Барањето од **Тања Арсовска од Пробиштип (ул.25 Мај бр.8)** за еднократна парична помош **се одбива** бидејќи барателот не ги исполнува условите за остварување на правото на еднократна парична помош согласно Правилникот за условите, критериумите и начинот на остварување на правото на еднократна парична помош по барања поднесени до општина Пробиштип бр.26-570/8 од 30.04.2015 година (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.31/2015) и Правилникот за дополнување на Правилникот за условите, критериумите и начинот на остварување на правото на еднократна парична помош по барања поднесени до општина Пробиштип бр.26-1084/7 од 30.09.2015 година (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.36/2015).

Број 26-1232/27-4
20.11.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 20.11.2015 година, расправајќи по барањето од **Војо Манасиев од Злетово**, бр.26-1155/1 од 16.10.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Барањето од **Војо Манасиев од Злетово (ул. Јане Сандански бр.32)** за материјали за изградба на канализација **се одбива** бидејќи нема предвидено средства за оваа намена согласно Правилникот за условите, критериумите и начинот на остварување на правото на еднократна парична помош по барања поднесени до општина Пробиштип бр.26-570/8 од 30.04.2015 година (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.31/2015) и Правилникот за дополнување на Правилникот за условите, критериумите и начинот на остварување на правото на еднократна парична помош по барања поднесени до општина Пробиштип бр.26-1084/7 од 30.09.2015 година (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.36/2015).

2.
Број 26-1232/27-5
20.11.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 20.11.2015 година, расправајќи по барањето од **Ане Максимов од с.Горни Стубол, Пробиштип**, бр.26-1205/1 од 03.11.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Барањето од **Ане Максимов од с.Горни Стубол, Пробиштип** за еднакратна парична помош, **се прифаќа**.
2. Се одобруваат **3.000,00 денари** од Буџетот на општина Пробиштип.
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-1232/27-6
20.11.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 20.11.2015 година, расправајќи по барањето од **Доце Максимов од Пробиштип**, бр.26-1204/1 од 03.11.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Барањето од **Доце Максимов од Пробиштип (ул.11 Октомври бр.23/14)** за еднакратна парична помош, **се прифаќа**.
2. Се одобруваат **3.000,00 денари** од Буџетот на општина Пробиштип.
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-1232/27-7
20.11.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 20.11.2015 година, расправајќи по барањето од **Гаврилова Весна од Пробиштип**, бр.26-942/1 од 17.08.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Барањето од **Гаврилова Весна од Пробиштип (ул. Кочо Рацин бр.97)** за еднакратна парична помош **се одбива** бидејќи барателот не ги исполнува условите за остварување на правото на еднакратна парична помош согласно Правилникот за условите, критериумите и начинот на остварување на правото на еднакратна парична помош по барања поднесени до општина Пробиштип бр.26-570/8 од 30.04.2015 година (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.31/2015) и Правилникот за дополнување на Правилникот за условите, критериумите и начинот на остварување на правото на еднакратна парична помош по барања поднесени до општина Пробиштип бр.26-1084/7 од 30.09.2015 година (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.36/2015).

Број 26-1232/27-8
20.11.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 20.11.2015 година, расправајќи по барањето од **Ибраимова Сенада од Пробиштип**, бр.26-1067/1 од 21.09.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Барањето од **Ибраимова Сенада од Пробиштип (ул.28 Август бр.21)** за еднократна парична помош **се одбива** бидејќи барателот не ги исполнува условите за остварување на правото на еднократна парична помош согласно Правилникот за условите, критериумите и начинот на остварување на правото на еднократна парична помош по барања поднесени до општина Пробиштип бр.26-570/8 од 30.04.2015 година (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.31/2015) и Правилникот за дополнување на Правилникот за условите, критериумите и начинот на остварување на правото на еднократна парична помош по барања поднесени до општина Пробиштип бр.26-1084/7 од 30.09.2015 година (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.36/2015).

Број 26-1232/27-9
20.11.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 20.11.2015 година, расправајќи по барањето од **Дејан Златинов од Пробиштип**, бр.26-733/1 од 05.06.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Барањето од **Дејан Златинов од Пробиштип (ул.Питу Гули бр.58)** за еднократна парична помош, **се прифаќа**.
2. Се одобруваат **50.000,00 денари** од Буџетот на општина Пробиштип.
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-1232/27-10
20.11.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 20.11.2015 година, расправајќи по барањето од **МЗ Ратавица**, бр.26-1246/2 од 16.11.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Барањето од **МЗ Ратавица** за парична помош за изградба на камбанаријата во склоп на црквата Св.Троица, **се одбива** поради некомплетната документација согласно Правилникот за условите, критериумите и начинот на остварување на правото на еднократна парична помош по барања поднесени до општина Пробиштип бр.26-570/8 од 30.04.2015 година (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.31/2015) и Правилникот за дополнување на Правилникот за условите, критериумите и начинот на остварување на правото на еднократна парична помош по барања поднесени до општина Пробиштип бр.26-1084/7 од 30.09.2015 година (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.36/2015).

2.
Број 26-1232/27-11
20.11.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 20.11.2015 година, расправајќи по барањето од **Совет на родители на ООУ „Браќа Миладиновци“ од Пробиштип**, од 11.11.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Барањето од **Совет на родители на ООУ „Браќа Миладиновци“ од Пробиштип** за донесување на Одлука за барање за вработување на мобилен дефектолог, **се препраќа** во одделението за јавни дејности на општина Пробиштип.

Број 26-1232/27-12
20.11.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 20.11.2015 година, расправајќи по барањето од **Граѓаните на приградска населба - Ливашица**, бр.26-1251/1 од 17.11.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Барањето од **Граѓаните на приградска населба - Ливашица** за улично осветлување **се одобрува** и е вклучено како составен дел од Програмата за улично осветлување за 2016 година;
2. Барањето од **Граѓаните на приградска населба - Ливашица** за ослободување од плаќање на комунална такса за улично осветлување **се одбива**, бидејќи е спротивно на Законот за комунални такси и Одлуката на Советот на општина Пробиштип за ослободување од комунална такса за користење и одржување на јавното осветлување бр.07-927/8 од 03.10.2007 година и 07-697/6 од 30.06.2010 година;
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-1232/27-13
20.11.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 08.10.2015 година, расправајќи по барањето од **Жителите на ул.ЈНА во Пробиштип**, бр.08-1138/1 од 08.10.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Барањето од **Жителите на ул.ЈНА во Пробиштип** **се одобрува** и ќе биде вклучено како составен дел од Програмите на општина Пробиштип за 2016 година.

Број 26-1232/27-14
20.11.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 20.11.2015 година, расправајќи по барањето од **ВЗ „Злетовица“ – 2008 од Пробиштип**, бр.26-1255/1 од 18.11.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Барањето од **ВЗ „Злетовица“ – 2008 од Пробиштип** за чистење на каналската мрежа **ќе биде препратено до АД Водостопанство на РМ**, кое согласно Законот е надлежно за решавање и постапување по овие барања.

Број 26-1232/27-15
20.11.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 20.11.2015 година, расправајќи по барањето од **СБМ Пробиштип**, бр.26-1153/1 од 15.10.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Барањето од **СБМ Пробиштип** за финансиски средства **се одбива**, бидејќи нема предвидено средства за оваа намена согласно Правилникот за условите, критериумите и начинот на остварување на правото на еднаквост на парична помош по барања поднесени до општина Пробиштип бр.26-570/8 од 30.04.2015 година (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.31/2015) и Правилникот за дополнување на Правилникот за условите, критериумите и начинот на остварување на правото на еднаквост на парична помош по барања поднесени до општина Пробиштип бр.26-1084/7 од 30.09.2015 година (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.36/2015);
2. Општина Пробиштип секоја година има јавен повик за Здруженијата на граѓани кои имаат потреба од финансиски средства за реализација на нивните Програми да ги достават до одделението за ЛЕР и поддршка на НВО.
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-1232/27-16
20.11.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 20.11.2015 година, расправајќи по барањето од **Црвен крст на Република Македонија, ОО - Пробиштип**, бр.26-1259/1 од 19.11.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. **Се поништува** Објава бр.6 за продажба на недвижен имот во сопственост на општина Пробиштип, објавена во дневен весник Вечер на 20.11.2015 година.
2. **Се препорачува** до наредна седница на Советот, градоначалникот во соработка со ОО на Црвен крст – Пробиштип и Советот на општина Пробиштип да изнајдат решение со кое ќе се овозможи непречено работење на ОО на Црвен крст – Пробиштип.
3. Истовремено се прави исправка на Одлуката за продажба на недвижен имот сопственост на општина Пробиштип бр.26-305/7 од 27.02.2015 година (Службен гласник на општина Пробиштип бр.29/2015) и тоа:

- член 3, став 1 точка 1, кај деловна зграда КП бр.973/3 евидентирано во ИЛ 4748 за КО Пробиштип..

Број 26-1232/27-17
20.11.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 20.11.2015 година, расправајќи по барањето од **Тони Стојановски од Пробиштип**, бр.26-1257/1 од 19.11.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Барањето од **Тони Стојановски од Пробиштип (ул.Х.Т.Карпош бр.16)** за еднаквост на парична помош, **се прифаќа**.
2. Се одобруваат **10.000,00 денари** од Буџетот на општина Пробиштип.
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-1232/27-18
20.11.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 20.11.2015 година, расправајќи по барањето од **Стојан Стефановски од Пробиштип**, бр.26-1195/1 од 28.10.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Комисијата за молби и барања **не е надлежна** ретроактивно да одлучува за донесување Решение за исплата на средства за нешто за кое нема никави податоци, освен писмено признание.
2. Комисијата за молби и барања ќе поведе иницијатива за да се изрази јавна благодарност, а воедно ќе предложи и на општината Пробиштип да даде јавна благодарница за досегашното користење на грбот на општина Пробиштип, доколку барателот го докаже авторското право согласно важечките прописи во Република Македонија.

Број 26-1232/27-19
20.11.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 20.11.2015 година, расправајќи по барањето од **Милорад Илиевски од Пробиштип**, бр.26-1192/1 од 27.10.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Барањето од **Милорад Илиевски од Пробиштип (ул.Доне Божинов бр.57)**, се препраќа до ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип да се произнесе по истото.

Број 26-1232/27-20
20.11.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 20.11.2015 година, расправајќи по барањето од **Жителите кои гравитираат по патот ДРУМ од Пробиштип**, бр.08-1140/1 од 09.10.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

2. Барањето од **Жителите кои гравитираат по патот ДРУМ од Пробиштип**, се препраќа до одделението за комунални работи на општина Пробиштип за да може да биде предвидено во некоја од наредните Програми за одржување и изградба на локални улици и патишта кои ги донесува Советот на општина Пробиштип.

Број 26-1232/27-21
20.11.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 43 од Статут на Општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005), а во врска со член 65 став 6 од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10 и 51/11,123/12,93/13,187/13 , 42/14 и 44/15), Советот на Општина Пробиштип на седницата одржана на ден 20.11.2015 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за спроведување на стратегиска оцена
на влијание на животната средина

1.За планскиот документ за изработка на Локална урбанистичка планска документација (ЛУПД) за изградба на стопански комплекс (погон за сечење,обликување и доработка на камен) на КП.бр.425/1 и КП.бр.450/1 с.Неокази Општина Пробиштип со површина од **0,50 ха**

Индустрискиот комплекс ќе биде лоциран на територијата на Општина Пробиштип. локалитетот се наоѓа на околу 1.5 км јужно од град Пробиштип, во атарот на село Неокази и ги опфаќа КП бр. 425/1 и КП бр. 450/1 во целост.

Северната граница на опфатот е дефинирана со регионалниот патен правец Р 2236 Неокази - Свети Николе, североисточната граница е дефинирана со границата на постојната катастарска парцела КП. бр. 451, источната граница е дефинирана со пат, јужната граница е дефинирана со границата на постојната катастарска парцела КП бр. 450/2 и 425/2, западната граница е дефинирана со границите на постојните катастарски парцели КП бр. 418/1, 419, КО Неокази, Општина Пробиштип.

Сообраќајниот пристап до локалитетот е обезбеден од постојниот локален пат кој се одвојува од државниот пат Неокази - Свети Николе - Р 2236.

2. Во овој опфат се предвидени класи на намени од групата Г – Производство, дистрибуција и сервиси, Г2 – Лесна незагадувачка индустрија, за изградба на стопански комплекс (погон за сечење, обликување и доработка на камен) и комапатибилни намени во однос на основната намена Б1, Б2, Б4, В2, Д2, Д3, Д4, Г3 и Г4 -макс 49%
3. Како органи засегнати од имплементација на планскиот документ Локална урбанистичка планска документација (ЛУПД) за изградба на стопански комплекс (погон за сечење, обликување и доработка на камен) **Пробиштип** се определуваат следните:

Министерство за животна средина и просторно планирање, Општина Пробиштип.

4. За планскиот документ Локална урбанистичка планска документација (ЛУПД) за изградба на стопански комплекс (погон за сечење, обликување и доработка на камен), донесувањето на планскиот документ Локална урбанистичка планска документација (ЛУПД) за изградба на стопански комплекс (погон за сечење, обликување и доработка на камен) ќе има влијание врз животната средина.
5. Обемот на извештајот за стратедиска оцена треба да ги опфати следните аспекти: **влијанија врз населението и човековото здравје, влијанија врз соцо- економската состојба, влијанија врз квалитет на амбиентниот воздух, влијание врз квалитет на површински и подземни води, влијание врз почва, влијание поврзани со управување со отпад, влијание од бучава, влијание врз флора и фауна, влијание врз предел, влијание врз материјални добра, влијание врз културно и историско наследство, влијание од несреќи и хаварии и прекугранично влијание.**
6. Одлуката заедно со формуларите за определување на потребата од спроведување на стратедиска оцена се објавува на веб страната на **Општина Пробиштип** на следната веб адреса/и: www.probistip.gov.mk.
7. Против оваа одлука јавноста има право на жалба до **Министерството за животна средина и просторно планирање** во рок од 15 дена од денот на објавување на одлуката на веб страната.

Број 26-1232/27-28
20.11.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП Бр.39/2015

Врз основа на член 18 од Законот за јавно здравје (Службен весник на РМ 22/2010 и 136/2011) и член 36, став 1, точка 1 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 20.11.2015 година ја донесе следната

Програма на Советот за јавно здравје за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во 2016 година

Ред бр.	Општи Мерки	Цел на активността	Насоки	Извршители	Временска рамка	Буџет
1.	-Обезбедување на безбедна вода за пиење и контрола на исправноста на водата и објектите за водоснабдување	-детектирање на причинаната на загадувањето на водата -известување на потрошувачите и давање соодветни препораки -прекинување или ограничување на испрачувањето на водата -поставување натпис ВОДАТА НЕ Е ЗА ПИЕЊЕ -спроведување мерки за одстранување на загадувањето -навремено известување на населението за прекин на вода	-опис на водоснабдителни објекти -хлорирање и динамика на водата -анализа на водата	ЈКП „Никола Карев Центри за јавно здравје	2016	/
2.	-Отстанување на отпадни води и друг тврд и течен отпад на начин кој ќе оневозможи загадување на човековата околина	-заштита на населението и на животната средина со отстанување на отпадните води -собирање на комунален смет од домаќинставата -превентивна заштита на вработените во ЈКП	-начин и дистрибуција на отпадни води, тврдиот и течниот отпад -собирање динамика и финансирање на сме-дистрибуција на отпадни води -задолжителна вакцинација	ЈКП „Никола Карев	2016	/

3.	Обезбедување санитарно-технички и хигиенски услови во јавни објекти и предучилишни и училишни установи	-одржување на непрекорни хигиенски услови -следење на здравствената состојба на вработените во јавните установи -следење на здравствената состојба на учениците -задолжителна превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација во предучилишните и училишните установи	-број на детски градинки и училишта -капацитет на деца - Број на вработени -формирање комисија за следење на заразни заболувања -правене досие за секое дете -вршење здравствени прегледи на вработените -соработка со здравен дом вакцинации	ЛС, училишта, детски градинки, центри за јавно здравје	2016	/
4.	Обезбедување на превентивно-промотивни активности за унапредување на здравјето на населението	-Промоција и здравствена едукација на учениците и вработените за заразните болести	- Соработка со Здравен дом и ЦЈЗ -одредување теми за едукативни предавања	-ЛС, ЦЈЗ,НВО, училишта	2016	/
5.	Превентивна дезинсекција и дератизација	Спречување на појава на штетници, носители на зарази	-контрола на вектор преносливите болести со посебен акцент на комарци и крлежи -мапирање санација, чистење на терен и отворени канали, исушување на застојни води и бари, соодветно одложување на комунален и друг отпад	ЛС,НВО, ЦЈЗ,	2016	1.000.000,00

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП Бр.39/2015

6.	Превентивна заштита на вработените во Општина Пробиштип	Систематски преглед на вработените во ЕЛС Пробиштип	Распишување на тендер за избор на релевантна установа за систематски преглед	Установа, избрана на тендер	2015	60.000,00
СЕ ВКУПНО:						1.060.000,00

Број 26-1232/21-1
20.11.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 413 од Законот за безбедност на сообраќајот на патишта (Службен весник 54/07, 86/08, 98/08, 64/09, 161/09, 36/11, 51/11, 114/12 и член 36, став 1, точка 1 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 20.11.2015 година, го донесе следниот

АКЦИОНЕН ПЛАН НА КОНКРЕТНИ АКТИВНОСТИ ШТО ЌЕ ГИ РЕАЛИЗИРА ОСБСП ЗА 2016 ГОДИНА

1.	Активности на планотна унапредување на сообраќајно воспитание и образование во предучилишните и училишните организации							
1.1.	Предучилишни организации							
			Активности	Целна група	Носител	Индикатор	Рок	Буџет
	1.1.1		Посета на Детската градинка и општинските училишта и запознавање на децата со најосновните поими во сообраќајот на патиштата - акција „Да ги заштитиме децата во сообраќајот“	Дечињата од големите групи во Детската градинка и дечињата кои учат во прво одделение во општинските училишта	ОСБСП Пробиштип Полициска станица Пробиштип Детска градинка „Гоце Делчев“ и Општински основни училишта	-Одржани средби со дечињата	април	/
	1.1.2.		Организирање на ликовен натпревар „Сообраќајот околу нас“	Дечињата од големите групи во Детската градинка и дечињата кои учат во прво одделение во општ. училишта	ОСБСП ,Општина Пробиштип, Детска градинка „Гоце Делчев“ и Општински основни училишта	- Одржан ликовен натпревар	Мај	1.000,00

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП Бр.39/2015

1.2	Основни училишта							
			Активности	Целна група	Носител	Индикатор	Рок	Буџет
	1.2.1.		Спроведување на сообраќајно воспитна манифестација „Детски семафор“ на училишно, регионално, државно ниво.	Ученици од двете основни училишта во Пробиштип и од подрачното основно училиште во Злетово	ОСБСП ,Општина Пробиштип , Полициска станица Пробиштип и Општински основни училишта	Одржана манифестација „Детски семафор“	Февруари - Април	5.000,00
	1.2.2.		Организирање на стручни предавања од областа на безбедноста сообраќајот	Ученици од прво до девето одделение во општинските основни училишта	ОСБСП ,Општина Пробиштип , Полициска станица Пробиштип Општински основни училишта и надлежна организација од областа на безбедноста во сообраќајот	Одржани едукативни предавања по основните училишта	Во текот на целата учебна година	3.000,00
	1.2.3.		Организирање на квиз натпревари со учениците преку училиштата	Ученици од петто до девето одделение во општинските основни училишта	ОСБСП ,Општина Пробиштип , Полициска станица Пробиштип Општински основни училишта	Одржани квиз натпревари	Ноември - Декември	3,000,00
1.3.	Средни училишта							
			Активности	Целна група	Носител	Индикатор	Рок	Буџет
	1.3.1.		Спроведување на сообраќајно воспитна манифестација „Сообраќајно техничка култура на младите“ на училишно, регионално, државно ниво.	Ученици од СОУ „Н.Н. Борче“	ОСБСП ,Општина Пробиштип , Полициска станица Пробиштип Општински основни училишта	Спроведена сообраќајно воспитна манифестација	Април	5,000,00
	1.3.2.		Организирање на стручни предавања	Ученици од СОУ „Н.Н. Борче“	ОСБСП ,Општина Пробиштип , Полициска	Одржани стручни	Во текот на учебната	3,000,00

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП Бр.39/2015

			пред учениците во врска со безбедноста на сообраќајот, кои треба да бидат на повисоко ниво		станција Пробиштип Општински основни училишта и надлежна организација од областа на без. во сооб.	предавања	година	
	1.3.3.		Дистрибуција на соодветен сообраќајно воспитен и пропаганден материјал, добиен од РСБСП	Ученици од СОУ „Н.Н. Борче“	ОСБСП ,Општина Пробиштип , Полициска станција Пробиштип Општински основни училишта	Добиен и дистрибуиран материјал	Во текот на учебната година	/
2.	Активности на планот на унапредување на сообраќајно воспитание и образование со останатите возрасни учесници во сообраќајот (возачи, пешаци, велосипедисти, возачи на запрежни возила и др.)							
			Активности	Целна група	Носител	Индикатор	Рок	
	2.1.		Спроведување на акција „Техничка исправност на возилата, гаранција за безбедно учество во сообраќајот“	Возачи во општина Пробиштип	ОСБСП ,Општина Пробиштип , Полициска станција Пробиштип Здружение на возачи	Спроведена акција	Во текот на годината	/
	2.2.		Акција за сузбивање на употреба на алкохол кај возачите под мотото „Кога пиеш не вози - кога возиш не пиј“	Возачи во општина Пробиштип	ОСБСП ,Општина Пробиштип , Полициска станција Пробиштип Здружение на возачи, надлежна организација од областа на безбедноста во сообраќајот	Спроведена акција	Во текот на годината	3,000,00
	2.3.		Изготвување и растурање на сообраќајно - воспитен материјал на учесниците во сообраќајот	Возачи во општина Пробиштип	ОСБСП ,Општина Пробиштип , Полициска станција Пробиштип	Изготвен и дистрибуиран сообраќајно воспитен материјал	Во текот на годината	/

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП Бр.39/2015

3.		Активности на планот на сообраќајно уредување						Буџет
			Активности	Целна група	Носител	Индикатор	Рок	
	3.1.		Покренување на постојани иницијативи пред надлежните служби во локалната самоуправа за нивно разрешување .	Служби надлежни во Локална самоуправа	ОСБСП ,Општина Пробиштип , Полициска станица Пробиштип	Решени проблематичните патишта, улици, раскрсници и т.н.	Во текот на годината	/
	3.2.		Покренување на иницијатива пред РСБСП за разрешување на проблеми од овој вид кои се во надлежност на државните органи и државните јавни претпријатија	РСБСП	ОСБСП ,Општина Пробиштип , Полициска станица Пробиштип	Решени проблематичните патишта, улици, раскрсници и т.н. кои се во надлежност на државните органи и државните јавни претпријатија	Во текот на годината	/
	3.4.		Директно барање - лобирање до Советот на општината за донесување на Одлуки за хоризонтална и вертикална сигнализација, особено околу училиштата во општината	Совет на општина Пробиштип	ОСБСП ,Општина Пробиштип , Полициска станица Пробиштип	Поставена хоризонтална и вертикална сигнализација околу општинските училишта.	Во текот на годината	/

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП Бр.39/2015

4.		Пропаганда и маркетинг						
			Активности	Целна група	Носител	Индикатор	Рок	Буџет
	4.1.		Медиумско покривање на сите настани, иницијативи и мерки кои ги превзема и ги организира ОСБСП	Граѓаните на општина Пробиштип	ОСБСП ,Општина Пробиштип , Полициска станица Пробиштип	Медиумски покриени активности на ОСБСП	Во текот на годината	/
5.		Соработка и содејство со други органи и организации при реализирање на програмата на Советот						
			Активности	Целна група	Носител	Индикатор	Рок	Буџет
	5.1.		За реализација на предвидените активности ОСБСП ќе соработува со сите релевантни институции во општина Пробиштип и во РМ	РСБСП, Сообраќајна полиција, Основни судови, АМД, Авто школи, Здруженија на возачите, Предучилишни и училишни установи	ОСБСП	Реализираните активности	Во текот на годината	/
	5.2.		ОСБСП - Пробиштип ќе ги реализира и сите кампањи кои ќе ги реализира РСБСП.		ОСБСП	Реализираните активности	Во текот на годината	27.000,00
			ВКУПНО СРЕДСТВА:					50,000,00

За реализирање на зацртаните активности потребните финансиски средства ќе бидат обезбедени од Буџетот на општина Пробиштип.

Број 26-1232/22
20.11.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

